



# СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Sluzbeni vestnik  
Makedonije

1000, Skopje  
Jan 91

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото кингводство 60802-603-21943

Петок, 2 декември 1988

БЕЛГРАД

БРОЈ 71

ГОД. XLIV

Цена на овој број е 1.900 динари. – Аконтација на претплатата за 1988 година изнесува 33.300 динари. – Рок за рекламација 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефонии: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

934.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

### УКАЗ

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРГАРАНЦИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБВРСКИТЕ НА ЉУБЉАНСКА БАНКА – ЗДРУЖЕНА БАНКА ЉУБЉАНА, КАКО ГАРАНТ ПО ЗАЕМОТ ОД ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЗА ДЕЛУМНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ТУНЕЛОТ „КАРАВАНКИ“ – II ФАЗА**

Се прогласува Законот за супергаранција на федерацијата за обврските на Љубљанска банка – Здружена банка Љубљана, како гарант по заемот од Европската инвестициона банка за делумно финансирање на изградбата на тунелот „Караванки“ – II фаза, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 25 ноември 1988 година.

П бр. 897  
25 ноември 1988 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството  
на СФРЈ,  
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Душан Поповски, с. р.

### ЗАКОН

**ЗА СУПЕРГАРАНЦИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБВРСКИТЕ НА ЉУБЉАНСКА БАНКА – ЗДРУЖЕНА БАНКА ЉУБЉАНА, КАКО ГАРАНТ ПО ЗАЕМОТ ОД ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЗА ДЕЛУМНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ТУНЕЛОТ КАРАВАНКИ – II ФАЗА**

#### Член 1

Федерацијата ја презема обврската, како супергарант, за обврските на Љубљанска банка – Здружена банка, Љубљана, како гарант по договорот за заем меѓу Европската инвестициона банка и Самоуправната интересна задница за патништа на СР Словенија, за делумно финансирање на изградбата на тунелот Караванки – II фаза, во износ од 45 милиони ECU односно во динарска противвредност од 225.000.000 динари, зголемен за износот на договорената камата и на трошоците на заемот.

Динарскиот износ од став 1 на овој член ќе се зголеми односно ќе се намали за износот на курсната разлика ако се промени вредноста на европската пресметковна единица врз основа на која е утврдена височината на заемот.

#### Член 2

Отплатите по овие заеми за кои се дава супергаранција се вршат според одредбите од Законот за начинот и

условите за извршување на обврските по кредитите од меѓународни финансиски организации за кои федерацијата дала гаранција или супергаранција и по кредитите од меѓудржавни спогодби („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86).

#### Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

935.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

### УКАЗ

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРГАРАНЦИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБВРСКИТЕ НА ЗДРУЖЕНА БАНКА НА ХРВАТСКА, ЗАГРЕБ, КАКО ГАРАНТ ПО IV ЗАЕМ ОД ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЗА ДЕЛУМНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ОДДЕЛНИ ДЕЛНИЦИ НА ТРАНСЈУГОСЛОВЕНСКИОТ АВТОПАТ „БРАТСТВО-ЕДИНСТВО“**

Се прогласува Законот за супергаранција на федерацијата за обврските на Здружена банка на Хрватска, Загреб, како гарант по IV заем од Европската инвестициона банка за делумно финансирање на изградбата на одделни делници на трансјугословенскиот Автопат „Братство-Единство“, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 25 ноември 1988 година.

П бр. 898  
25 ноември 1988 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството  
на СФРЈ,  
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Душан Поповски, с. р.

### ЗАКОН

**ЗА СУПЕРГАРАНЦИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБВРСКИТЕ НА ЗДРУЖЕНА БАНКА НА ХРВАТСКА, ЗАГРЕБ, КАКО ГАРАНТ ПО IV ЗАЕМ ОД ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЗА ДЕЛУМНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ОДДЕЛНИ ДЕЛНИЦИ НА ТРАНСЈУГОСЛОВЕНСКИОТ АВТОПАТ „БРАТСТВО-ЕДИНСТВО“**

#### Член 1

Федерацијата ја презема обврската, како супергарант за обврските на Здружена банка на Хрватска, Загреб, како гарант по Договорот за заем меѓу Европската инвестицио-

на банка и Самоуправната интересна заедница за патишта на СР Хрватска, за делумно финансирање на делницата на трансјугословенскиот Автопат „Братство-Единство“ Бродски Ступник - Велика Копаоница, во износ од 60 милиони ЕСУ односно во динарска противвредност од 300.000.000.000, зголемен за износот на договорената камата и на трошоците на заемот.

Динарскиот износ од став 1 на овој член ќе се зголеми односно ќе се намали за износот на курсната разлика ако се промени вредноста на европската пресметковна единица врз основа на која е утврдена височината на заемот.

#### Член 2

Отплатите по овие заеми за кои се дава супергаранција се вршат според одредбите на Законот за начинот и условите за извршување на обврските по кредитите од меѓународни финансиски организации за кои федерацијата дала гаранција или супергаранција и по кредитите од меѓународни спогодби („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86).

#### Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

### 936.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

### УКАЗ

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРГАРАНЦИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБВРСКИТЕ НА СТОПАНСКА БАНКА - ЗДРУЖЕНА БАНКА СКОПЈЕ, КАКО ГАРАНТ ПО IV ЗАЕМ ОД ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЗА ДЕЛУМНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ОДДЕЛНИ ДЕЛНИЦИ НА ТРАНСЈУГОСЛОВЕНСКИОТ АВТОПАТ „БРАТСТВО-ЕДИНСТВО“**

Се прогласува Законот за супергаранција на Федерацијата за обврските на Стопанска банка - Здружена банка Скопје, како гарант по IV заем од Европската инвестициона банка за делумно финансирање на изградбата на одделни делници на трансјугословенскиот Автопат „Братство-Единство“, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 25 ноември 1988 година.

П бр. 899  
25 ноември 1988 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Душан Поповски, с. р.

### ЗАКОН

**ЗА СУПЕРГАРАНЦИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБВРСКИТЕ НА СТОПАНСКА БАНКА - ЗДРУЖЕНА БАНКА СКОПЈЕ, КАКО ГАРАНТ ПО IV ЗАЕМ ОД ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЗА ДЕЛУМНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ОДДЕЛНИ ДЕЛНИЦИ НА ТРАНСЈУГОСЛОВЕНСКИОТ АВТОПАТ „БРАТСТВО-ЕДИНСТВО“**

#### Член 1

Федерацијата ја презема обврската, како супергарант, за обврските на Стопанска банка - Здружена банка Скопје, како гарант по Договорот за заем меѓу Европска-

та инвестициона банка и Самоуправната интересна заедница за патишта на СР Македонија за делумно финансирање на делницата на трансјугословенскиот Автопат „Братство-Единство“ Скопје - Петровец, во износ од 15 милиони ЕСУ односно во динарска противвредност од 75.000.000.000, зголемен за износот на договорената камата и на трошоците на заемот.

Динарскиот износ од став 1 на овој член ќе се зголеми односно ќе се намали за износот на курсната разлика ако се промени вредноста на европската пресметковна единица врз основа на која е утврдена височината на заемот.

#### Член 2

Отплатите по овие заеми за кои се дава супергаранција се вршат според одредбите од Законот за начинот и условите за извршување на обврските по кредитите од меѓународни финансиски организации за кои федерацијата дала гаранција или супергаранција и по кредитите од меѓународни спогодби („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86).

#### Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

### 937.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

### УКАЗ

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРГАРАНЦИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБВРСКИТЕ НА ЗДРУЖЕНА БЕЛГРАДСКА БАНКА, БЕЛГРАД, КАКО ГАРАНТ ПО IV ЗАЕМ ОД ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЗА ДЕЛУМНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ОДДЕЛНИ ДЕЛНИЦИ НА ТРАНСЈУГОСЛОВЕНСКИОТ АВТОПАТ „БРАТСТВО-ЕДИНСТВО“**

Се прогласува Законот за супергаранција на Федерацијата за обврските на Здружена белградска банка, Белград, како гарант по IV заем од Европската инвестициона банка за делумно финансирање на изградбата на одделни делници на трансјугословенскиот Автопат „Братство-Единство“, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 25 ноември 1988 година.

П бр. 900  
25 ноември 1988 година  
Белград

Претседател на  
Претседателството на СФРЈ,  
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Душан Поповски, с. р.

### ЗАКОН

**ЗА СУПЕРГАРАНЦИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБВРСКИТЕ НА ЗДРУЖЕНА БЕЛГРАДСКА БАНКА, БЕЛГРАД, КАКО ГАРАНТ ПО IV ЗАЕМ ОД ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЗА ДЕЛУМНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ОДДЕЛНИ ДЕЛНИЦИ НА ТРАНСЈУГОСЛОВЕНСКИОТ АВТОПАТ „БРАТСТВО-ЕДИНСТВО“**

#### Член 1

Федерацијата ја презема обврската, како супергарант, за обврските на Здружена белградска банка, Белград, како гарант по Договорот за заем меѓу Европската инвестициона банка и Самоуправната интересна заедница за

патишта на СР Србија, за делумно финансирање на делницата на трансјугословенскиот Автопат „Братство-Единство“ Трупале – Топличке Кочане, во износ од 25 милиони ЕСУ односно во динарска противвредност од 125.000.000.000, зголемен за износот на договорената камата и на трошоците на заемот.

Динарскиот износ од став 1 на овој член ќе се зголеми односно ќе се намали за износот на курсната разлика ако се промени вредноста на европската пресметковна единица врз основа на која е утврдена височината на заемот.

#### Член 2

Отплатите по овие заеми за кои се дава супергаранција се вршат според одредбите од Законот за начинот и условите за извршување на обврските по кредитите од меѓународни финансиски организации за кои федерацијата дала гаранција или супергаранција и по кредитите од меѓудржавни спогодби („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/86).

#### Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

938.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

### УКАЗ

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНАТА ПАЗАРНА ИНСПЕКЦИЈА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за Сојузната пазарна инспекција, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 24 ноември 1988 година.

П бр. 904  
24 ноември 1988 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Раиф Диздаревик, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Душан Поповски, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНАТА ПАЗАРНА ИНСПЕКЦИЈА

##### Член 1

Во Законот за Сојузната пазарна инспекција („Службен лист на СФРЈ”, бр. 24/74, 22/78, 23/80 и 22/87) во член 1 по зборот: „прописи” се додаваат зборовите: „и општи акти”, а по зборот: „прометот” се додаваат записки и зборовите: „цените и квалитетот”.

##### Член 2

Во член 2 по став 2 се додава став 3, кој гласи:  
„Сојузниот пазарен инспекторат може да основа подрачни организациони единици за вршење на работите од својата надлежност.”

##### Член 3

Во член 3 став 1 во уводната реченица по зборот: „врши” се додава зборот: „непосреден”, а по зборот: „прописи” се додаваат зборовите: „и општи акти”.

Во точка 1 по зборот: „пазар” се додаваат записки и зборовите: „се сузбива нелојалниот натпревар и монополистичкото спогодување”.

Во точка 5 по зборовите: „потеклото на производот” се става точка, а текстот до крајот се брише.

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од одредбите на став 1 точ. 4 и 5 од овој член, непосреден надзор над применувањето на прописите во прометот на стоки на мало вршат органите надлежни за работите на пазарната инспекција во републиките и во автономните покраини.”

Досегашниот став 2 станува став 3.

##### Член 4

Член 4 се брише.

##### Член 5

Во член 6 став 2 зборовите: „став 1 точ. 4 и 5” се заменуваат со зборовите: „став 2”.

##### Член 6

Член 7 се брише.

##### Член 7

Во член 14 став 2 зборот: „позитивна” во вториот ред и зборот: „позитивна” во седмиот ред се бришат.

##### Член 8

Во член 19 став 1 зборовите: „да ги извести” се заменуваат со зборовите: „да ги извести органите на управувањето”.

Во став 2 по зборот: „член” се додаваат зборовите: „во рок од осум дена од денот на донесувањето на заклучокот”.

##### Член 9

Во член 8 став 3, во член 17 став 1 и во член 22 став 2 зборовите: „со сојузниот орган на управата надлежен за работи на пазарот и за општи стопански работи”, односно „со сојузниот орган на управата надлежни за работи на пазарот и за општи стопански работи”, се заменуваат со зборовите: „со сојузниот орган на управата надлежен за работи на стопанството”, односно „со сојузниот орган на управата надлежен за работи на стопанството”.

##### Член 10

Во член 26 по зборот: „инспекторат” се додаваат зборовите: „во рок од осум дена”.

##### Член 11

По член 27 се додава нов член 27а, кој гласи:

##### „Член 27а

Работниците што работат на работи на пазарната инспекција во органите на управата во републиките односно во автономните покраини најмалку три години можат да се преземат на работа во подрачните организациони единици на Сојузниот пазарен инспекторат без конкурс, ако за тоа постигнат спогодба функционерот кој раководи со Сојузниот пазарен инспекторат и функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за работа на пазарната инспекција во републиката и во автономната покраина.”

##### Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”, а се применува од 1 мај 1989 година.

939.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 2 точ. 1 и 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 25 ноември 1988 година, донесе

**ОДЛУКА****ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ДА БИДЕ УЧЕСНИК ВО СКЛУЧУВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА**

1. Се усвојува Иницијативата Собранието на СФРЈ да биде учесник во склучувањето на Општествен договор за финансирање на железничката инфраструктура.

2. Се определува Одборот на Соборот на републиките и покраините за општествен план и развојна политика да учествува во постапката за усогласување на ставовите на учесниците на овој општествен договор и, по постигнатата согласност со другите учесници, да го предложи текстот на Предлогот на општествениот договор.

**Собрание на СФРЈ**

АС бр. 526  
25 ноември 1988 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Душан Поповски, с. р.

Потпретседател  
на Соборот на републиките  
и покраините,  
Миодраг Вељковиќ, с. р.

940.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5) и член 286 став 2 точка 1) од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 25 ноември 1988 година, донесе

**ОДЛУКА****ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ДА БИДЕ УЧЕСНИК ВО СКЛУЧУВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА УЧЕСТВОТО НА СРЕДСТВАТА ЗА ОПШТООПШТЕСТВЕНИТЕ И ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ ВО НАЦИОНАЛНИОТ ДОХОД**

1. Се усвојува Иницијативата Собранието на СФРЈ да биде учесник во склучувањето на Општествен договор за намалување на учеството на средствата за општоопштествените и заедничките потреби во националниот доход.

2. Се определува Одборот на Соборот на републиките и покраините за финансии да учествува во постапката за усогласување на ставовите на учесниците на овој општествен договор и, по постигнатата согласност со другите учесници, да го предложи текстот на Предлогот на општествениот договор.

**Собрание на СФРЈ**

АС бр. 565  
25 ноември 1988 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Душан Поповски, с. р.

Потпретседател  
на Соборот на републиките  
и покраините,  
Миодраг Вељковиќ, с. р.

941.

Врз основа на член 279 ст. 2 и 5 и на член 286 став 2 точ. 2 и 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со чл. 2 и 4 од Законот за обезбедување средства за регрес за вештачки губрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе („Службен лист на СФРЈ”, бр. 13/86, 43/86 и 87/87), Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 25 ноември 1988 година, донесе

**ОДЛУКА****ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РЕГРЕС ЗА ВЕШТАЧКИ ГУБРИВА, СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И КВАЛИТЕТНО СОРТНО СЕМЕ ЗА 1988 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за утврдување на средствата за регрес за вештачки губрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе за 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 87/87) во точка 1 бројот: „189.000.000.000” се заменува со бројот: „325.100.000.000”.

2. На крајот на текстот на точка 2 се додава нова реченица, која гласи: „За продадените количества вештачки губрива, средствата за заштита на растенијата и квалитетни сортни семиња во IV квартал на 1988 година основница за регрес се цените формирани до нивото на ден 30 септември 1988 година.”.

3. Во точка 3 бројот: „63.000.000.000” се заменува со бројот: „108.370.000.000”, а бројот: „126.000.000.000” – со бројот: „216.730.000.000”.

4. Точка 4 се менува и гласи:

„4. Придонесот од точка 3 на оваа одлука, по одделни републики и автономни покраини, изнесува, и тоа:

Динари

1. СР Босна и Херцеговина	29.193.531.000
2. СР Македонија	12.461.975.000
3. СР Словенија	38.014.442.000
4. СР Србија	50.866.531.000
5. САП Војводина	23.103.418.000
6. САП Косово	5.049.809.000
7. СР Хрватска	53.553.983.000
8. СР Црна Гора	4.486.311.000

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

**Собрание на СФРЈ**

АС бр. 494  
25 ноември 1988 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Душан Поповски, с. р.

Потпретседател  
на Соборот на републиките  
и покраините,  
Миодраг Вељковиќ, с. р.

942.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за Советот на федерацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 56/74 и 20/82), Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата одржана на 16 ноември 1988 година, донесе

**ОДЛУКА****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СЕКРЕТАРОТ НА СОВЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА**

Се разрешува од должноста секретар на Советот на федерацијата Веселин Лазовиќ со 14 октомври 1988 годи-

на, со тоа што работниот однос му престанува на 31 декември 1988 година.

**Претседателство  
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија**

О. бр. 49  
16 ноември 1988 година  
Белград

Претседател,  
Раиф Диздаревиќ, с. р.

**943.**

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за Сојузниот совет за заштита на уставниот поредок („Службен лист на СФРЈ”, бр. 57/83), Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата одржана на 16 ноември 1988 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ  
ЗА ЗАШТИТА НА УСТАВНИОТ ПОРЕДОК**

1. Се разрешува членот на Сојузниот совет за заштита на уставниот поредок Кољ Широка.
2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ”.

**Претседателство  
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија**

О. бр. 48  
16 ноември 1988 година  
Белград

Претседател,  
Раиф Диздаревиќ, с. р.

**944.**

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

**ПРАВИЛНИК**

**ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ  
УСЛОВИ ШТО МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ  
МЕРИЛАТА ЗА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА**

**Член 1**

Во Правилникот за метролошките услови што мораат да ги исполнуваат мерилата за тоplotна енергија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 56/88), во член 9 табела 2 колона – Пресметковна единица со температурни давачи и со водомер, во класа 4 прв ред процентот: „4%” се заменува со процентот: „6%”.

**Член 2**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 02-3077/1  
12 октомври 1988 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за мери  
и скапоцени метали,  
Милан Межек, с. р.

**945.**

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

**ПРАВИЛНИК**

**ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ЛАБОРАТОРИСКИ  
МЕРИЛА ЗА ГАСОВИ**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат лабораториските мерила за гасови (во натамошниот текст: мерилата за гасови).

Метролошките услови од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката MUS Z-17/1.

**Член 2**

Под мерила за гасови, во смисла на овој правилник, се подразбираат:

- 1) бирети за гасови;
- 2) мерни цевки;
- 3) мерни кугли;
- 4) микроазотометри.

**Член 3**

Вкупната номинална зафатнина на биретите и мерните цевки за гасови мора да биде од 5 ml до 500 ml. Биретите мораат да се испитуваат на излив со вода, а мерните цевки на влив со вода на референтна температура од 20 °C.

Мерните кугли се испитуваат на влив и на излив, а номиналната зафатнина е од 10 ml до 10 l.

Номиналната зафатнина на микроазотометарот е до 1.5 ml и се испитува на влив со 50%-ен раствор на калиум-хидроксид.

**Член 4**

Границата на дозволената грешка за бирети и мерни цевки за гасови има вредност на еден поделок на скалата и е иста за вредноста на вкупната номинална зафатнина и за вредноста на делумната зафатнина.

**Член 5**

Границите на дозволените грешки за мерни кугли се дадени во следната табелата:

Номинална зафатнина (ml)		Граници на дозволените грешки (ml)	
од	до	на влив	на излив
10	10	0,008	0,024
25	25	0,015	0,045
50	50	0,03	0,09
100	100	0,05	0,15
200	200	0,08	0,24
400	400	0,11	0,33
600	600	0,14	0,42
1000	1000	0,19	0,57
1500	1500	0,25	0,75
2000	2000	0,4	1,2
3000	3000	0,6	1,8
4000	4000	0,9	2,7
5000	5000	1,2	3,6
5000	10000	2,0	6,0

**Член 6**

Границата на дозволената грешка за микроазотометар е  $\pm 0,003$  ml за вкупна номинална зафатнина и за делумна зафатнина.

**Член 7**

Мерилата за гасови мораат да бидат од провидно


Цртеж 1



Микроазометар




Цртеж 2




Мерни цевки

Цртеж 3



Мерна кугла

Цртеж 4



Бирети за гас

стакло, со соодветни хемиски и термички особини, и да се без видливи грешки и внатрешни напегнувања.

Мерилата за гасови мораат да ги исполнуваат условите предвидени со југословенскиот стандард JUS B.E4.150, пропишан во Решението за југословенските стандарди за лабораториски садови од стакло („Службен лист на СФРЈ”, бр. 48/67) и со југословенскиот стандард JUS B.E8.092, пропишан во Решението за југословенските стандарди за амбалажа за фармацевтски и медицински цели („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 43/62).

#### Член 8

Формите и конструкционите карактеристики на мерилата за гасови се прикажани на цртежите 1, 2, 3 и 4 што се составен дел на овој правилник.

#### Член 9

Внатрешниот пречник на цевките на мерната кугла во височина на мерната црта мора да биде најмногу:

(ml) од	Зафатнина		Внатрешен пречник (mm)
	до		
	10		6
10	25		8
25	50		10
50	100		12
100	200		13
200	400		15
400	600		16
600	1000		18
1000	1500		20
1500	2000		25
2000	3000		30
3000	4000		35
4000	5000		40
5000	10000		50

#### Член 10

Биретите и мерните цевки мораат да имаат скала чии поделоци, зависно од номиналната зафатнина, имаат вредности дадени во следната табелата.

Номинална зафатнина (ml)		Вредност на поделокот
од	до (мл)	
	5	0,01 или 0,02
5	10	0,02 0,05 или 0,10 или
10	30	0,05 или 0,10
30	50	0,1
50	75	0,1 или 0,2
75	100	0,1 или 0,2
100	150	0,2 или 0,5
150	350	0,5 или 1,0
350	500	1,0 или 2,0

Микроазотометарот има поделба на 0,01 ml.  
Растојанието помеѓу цртите на скалата на мерилото за гасови мора да изнесува најмалку:

- 1) 1 mm ако внатрешниот пречник на цевките е до 15 mm,
- 2) 1,2 mm ако внатрешниот пречник е поголем од 15 mm.

#### Член 11

Распоредот на цртите на скалата на мерилото за гасови зависи од поделбата и мора да биде обележена:

- 1) секоја десетта црта ако поделбата е на: 0,01 ml; 0,1 ml; 1 ml
- 2) секоја петта, десетта или дваесетта црта ако е поделбата е на: 0,02 ml; 0,2 ml; 2 ml
- 3) секоја втора, десетта или дваесетта црта, ако поделбата е на: 0,05 ml; 0,5 ml.

#### Член 12

Кај биретите и мерните цевки цртите на скалата се обележуваат одолу нагоре и обратно.

Скалата може да има и до дваесет со број необележени црти над највисоката мерна црта.

#### Член 13

Мерните црти на мерилата за гасови мораат да бидат:

- 1) долги – по целиот обем на цевките;
- 2) средни – 2/3 од обемот на цевките;
- 3) кратки – 1/2 од обемот на цевките.

#### Член 14

Натписите и ознаките на мерилата за гасови мораат да бидат испишани на еден од јазиците и писмата на народите односно народностите на Југославија.

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро видливи и испишани така што да не можат да се избришат или симнат.

#### Член 15

На мерилата за гасови мораат да бидат испишани следните натписи и ознаки:

- 1) фирма односно назив или знак на производителот;
- 2) номинална зафатнина (со симбол „cm<sup>3</sup>” или „ml”);
- 3) ознака „In” ако мерилото е испитано на влив или „Ex” ако мерилото е испишано на излив;
- 4) референтна температура (со симбол „20 °C”) и референтна течност ако не е вода,
- 5) време на истекување (со симбол „s”) за мерила испитани на излив,
- 6) службена ознака на типот, ако мерилото е одобрено,
- 7) идентификационен број.

#### Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 02-3019/1  
16 ноември 1988 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за мери  
и скапоцени метали,  
Милан Межек, с. р.

#### 946.

Врз основа на член 91а од Законот за авторското право („Службен лист на СФРЈ”, бр. 19/78 и 24/86), Сојузот на организациите на композиторите на Југославија пропишува

### П РА В И Л Н И К

#### ЗА НАДОМЕСТИТЕ ЗА ЈАВНО ИЗВЕДУВАЊЕ И СО-ОПШТУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕЛА ВО ЈАВНОСТА

#### Член 1

За јавно изведување и соопштување во јавноста (во натамошниот текст: изведување) музички дела што ги



штити Сојузот на организациите на композиторите на Југославија, освен нивно пренесување и емитување преку установите на радиодифузијата, се плаќа надомест според Тарифата на надоместите за јавно изведување и соопштување музички дела на јавноста (во натамошниот текст: Тарифата), која е составен дел на овој правилник.

Надоместот од став 1 на овој член го наплатува Сојузот на организациите на композиторите на Југославија преку организациите на авторите, како и организациите на здружен труд за заштита на авторските права, во смисла на член 91 од Законот за авторското право.

#### Член 2

Надомест не се плаќа за изведување на музички дела:

1) заради настава и во вид на настава – ако не се врши наплатување на влезни билети или друго наплатување;

2) на школски свечености – ако пристапот е бесплатен;

3) на приредби од кои целокупниот приход од продадените влезни билети или доброволните прилози се дава во корист на настраданите од елементарни непогоди (земјотреси, поплави, пожари и сл.) – ако изведувачите настапуваат бесплатно;

4) на приредби организирани на работилиштата на младинските работни акции – ако пристапот е бесплатен и ако изведувачите настапуваат бесплатно;

5) на концерти и приредби што се организираат за хумани цели (со помош на Црвениот крст, за децата на паднати борци, за организациите на слепите, глувонемите и сл.) – ако изведувачите настапуваат бесплатно.

Приредувачите на музички манифестации за хуманитарни цели се ослободуваат од обврската за плаќање надомест само на делот од приходот што фактички се уплатува за хумани цели, а на останатиот дел од приходот надомест се наплатува во предвидениот износ.

#### Член 3

Под музички дела, во смисла на овој правилник, се подразбираат несценски музички дела, со зборови или без зборови, и одломки од сценски музички дела (опери, оперети и др.), што не претставуваат драмска целина.

Како жива музика, во смисла на овој правилник, се смета музиката што изведувачите ја изведуваат непосредно.

Како механичка музика, во смисла на овој правилник, се подразбира музика што се изведува со инструменти за механичка репродукција (грамофон, музички автомат, магнетофон, касетофон и др.) или што ѝ се соопштува на јавноста преку радиоапарати, телевизори, видеорекордери, звучници и сл.

#### Член 4

Бруто-приход во смисла на овој правилник, претставува вкупната наплата остварена со продажба на влезни билети или други форми на наплатување (резервации, зголемување на цените на јадењата и пијачките, со задолжителна или незадолжителна консумација, без оглед на тоа дали вечерната цена се зголемува или дневната цена се намалува, сервис, музички динар, туристички динар, томбола, лотарија и сл.).

Основица за пресметување на надоместот што се наплатува за концерти за сериозна музика од Тар. број 1 претставуваат:

1) приходот остварен со продажбата на влезни билети;

2) трошоците за сала;

3) нето личниот доход на изведувачите и на диригентот за соодветниот концерт или

4) хонорарите на изведувачите и на диригентот.

Нето личниот доход во став 2 точка 3 се пресметува така што вкупните лични доходи на изведувачите во соодветниот месец се делат со вкупниот број на извршени термини (служби) во тој месец. Вака добиената вредност на еден термин се множи со бројот на термините остварени за реализација на концертот за кој се наплатува надомест.

Изведувачки хонорар, во смисла на овој правилник, претставува и закупнината (надоместот) или друга форма

на трошоци што корисникот ги плаќа за апаратите за механичка репродукција на музиката.

#### Член 5

Висината на надоместот за изведување на музички дела се утврдува во процент од бруто-приходот што приредувачот, односно организаторот на јавното изведување (во натамошниот текст: корисникот) го остварува при тоа изведување, во процент од бруто-износот на хонорарот на изведувачот или во паушален износ.

#### Член 6

Висината на надоместот се утврдува во процент од бруто-приходот ако при изведувањето на музички дела се врши наплатување на влезни билети или друго наплатување. Тој надомест не може да биде помал од најнискиот износ на надоместот предвиден во соодветниот тарифен број.

#### Член 7

Висината на надоместот се утврдува во процент од бруто-износот на хонорарот на изведувачите ако при изведувањето на музички дела не се врши наплатување на влезни билети или друго наплатување, а изведувачите примаат хонорар. Тој надомест не може да биде помал од најнискиот износ на надоместот предвиден во соодветниот тарифен број.

Ако при изведувањето на музички дела не се врши наплатување на влезни билети или друго наплатување и ако изведувачите не примаат хонорар, надоместот за изведување се утврдува во висина на најнискиот износ на надоместот наведен во соодветниот тарифен број.

#### Член 8

Корисникот е должен на службата за заштита на авторските музички права да ѝ овозможи увид во документацијата, и во рок од осум дена од денот на изведувањето да достави официјални точни податоци што служат како основ за утврдување и распределба на авторскиот надомест.

Ако корисникот не овозможи увид или не достави точни податоци од став 1 на овој член, висината на надоместот се утврдува во износ зголемен за 50%.

#### Член 9

Ако се утврди дека музичко дело е користено без претходна дозвола (член 27 ст. 3 и 4 од Законот за авторското право), висината на надоместот се утврдува во двоен износ.

#### Член 10

Ако музички дела се користени без претходна дозвола (неовластено користење) и ако за такво користење е предвиден надомест во месечен паушален износ, ќе се смета дека делата се користени во текот на целиот месец во кој е утврдено неовластено користење, без оглед на бројот на деновите во кои навистина се користени.

#### Член 11

Ако на една приредба или кај еден корисник настапуваат повеќе изведувачки состави, повеќе одделни музичари – изведувачи или се користат повеќе апарати за изведување на механичка музика, надомест се плаќа посебно за секој состав, за секој одделен изведувач односно за секој апарат.

#### Член 12

Ако ист изведувачки состав или одделен музичар – изведувач изведува музичко дело или последовно на две или повеќе места, или ако ист апарат се употребува последовно на две или повеќе места на ист или друг корисник, надомест се плаќа за секое одделно изведување на секое од тие места.

#### Член 13

Корисникот плаќа надомест без оглед на тоа кој или дали ангажирал изведувачки состав или одделен музичар

-изведувач, како и без оглед на тоа кој е сопственик на апаратот или инструментот.

#### Член 14

Сопственикот на просторијата, стадионот и сл. (закуподавецот) е должен да состави со корисникот договор за условите под кои се изведуваат заштитени музички дела и на организацијата на авторите, како и на организацијата на здружен труд за заштита на авторските права да им овозможи увид во договорот и во записникот за бруто-приходот остварен од продадените влезни билети. Во спортивно, солидарно одговара за плаќање на авторскиот надомест и за доставување на програмата.

Ако закуподавецот од став 1 на овој член и овозможи на неовластена организација или лице да организира музичко-забавна приредба и одбегне плаќање на пропишаниот авторски надомест, должен е тој надомест да го плати и да ја достави програмата.

### ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 15

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за надоместите за јавно изведување и соопштување на музички дела во јавноста („Службен лист на СФРЈ, бр. 9/88).

#### Член 16

Овој правилник влегува во сила 30 дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 05-8972  
28 октомври 1988 година  
Белград

Претседател на  
Претседателството на  
Сојузот на организациите на  
композиторите на  
Југославија,  
Андрија Томашек, с. р.

### ТАРИФА

#### НА НАДОМЕСТИТЕ ЗА ЈАВНО ИЗВЕДУВАЊЕ И СО-ОПШТУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕЛА ВО ЈАВНОСТА

#### A. НАДОМЕСТИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕЛА НА ПРИРЕДБИ

##### I. Музички приредби

##### Тарифен број 1 Надоместот се плаќа во износ:

Ред. број	Вид на приредбата	Влез со наплата на влезни билети или други форми на наплатавање	Влез бесплатен	Најнизок износ на надоместот во динари
1	Концерт на сериозна музика	6% од бруто приходот на изведувачите	6% од хонорарот	20.000
2	Концерт на забавна музика, шоу, дела на заштитени автори во духот на народната музика, концерт на изворна и обработена народна музика (песни и игри) и слично	10% "	10% "	30.000
3	Академија, прослава и слично	6% "	6% "	20.000
4	Балетен дивертисман, танцови ревији, танцови натпревари и ревији на лед	6% "	6% "	20.000
5	Променаден концерт	6% "	6% "	20.000

Надомест за изведување на музички дела се плаќа според овој тарифен број и на приредби како што се: музички фестивал, музичка свеченост, собор на народна музика, музичко натпреварување, демонстрација на музика и слично, со тоа што стапката се определува според видот на музиката.

Ако на иста приредба се изведуваат повеќе видови музика (сериозна, забавна, народна), се применува просечната стапка од овој тарифен број.

### II. Забавни приредби

#### Тарифен број 2

Надомест се плаќа по приредба, во износ:

Реден број	Вид на приредбата	Влез со наплата на влезен билет или други форми на наплатавање	Влез бесплатен	Најнизок износ на надоместот во динари
1	Игранка, другарска вечер, свадба, прослава, банкет, матурска, бруцошка, клупска вечер и слично	10% од бруто приходот	10% од хонорарот на изведувачите	30.000
2	Забава, бал, маскенбал, дочек на нова година и слично	12% "	12% "	40.000

Корисникот на музички дела кој не води точна книговодствена евиденција со документација за наплатените влезни билети или други форми на наплатавање, плаќа, во смисла на став 1 од овој тарифен број, 5% од вкупниот бруто-приход остварен во текот на целиот календарски месец (или на забавната приредба) во кој е утврдена наплатата на влезни билети или други форми на наплатавање, без оглед на бројот на деновите во кои се наплатувани влезни билети или се вршени други форми на наплатавање.

Ако покрај влезните билети или други форми на наплатавање се наплатува и задолжителна консумација (вечера, мени и сл.), на име надомест за изведување на музички дела се наплатува, освен надоместот од овој тарифен број, и 4% од бруто-приходот од задолжителната консумација. Надомест за изведување во наведениот износ се наплатува и кога се наплатува консумација без наплатавање на влезен билет.

Ако корисникот на музички дела не води точна книговодствена евиденција со документација за наплатените задолжителни консумации, тогаш тој, во смисла на став 3 од овој тарифен број, плаќа 5% од вкупниот бруто-приход оставрен во текот на целиот календарски месец (или на забавната приредба) во кој е утврдена наплатата за задолжителни консумации, без оглед на бројот на деновите во кои задолжителната консумација навистина е наплатувана.

Корисниците на музички дела – самостојни угостителски дукани (граѓански правни лица) плаќаат авторски надомест во височина што одговара на надоместот утврден според приходите на соодветниот корисник на средства во општествена сопственост кој води точна книговодствена евиденција за бруто приходот или кој плаќа авторски надомест врз основа на договор за користење на музички дела.

### III. Други приредби

#### 1. Модни ревији, избор на убавица и слично:

#### Тарифен број 3

Надомест за изведување се плаќа на приредба и тоа:

- со наплата на влезен билет или друга форма на наплата 4% од бруто-приходот;

- 2) ако влезот е бесплатен:  
 а) ако се изведува жива музика -  
 4% од хонорарот на изведувачите;  
 б) ако се изведува механичка музика 45.000 динари

Ако приредбата има концертен дел, надоместот се плаќа по тарифниот број 1 на оваа тарифа.

## 2. Циркуски претстави:

### Тарифен број 4

Ако се изведува жива или механичка музика, надоместот се плаќа од претставата:

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1) до 200 седишта        | 12.000 динари |
| 2) од 201 до 500 седишта | 18.000 динари |
| 3) повеќе од 500 седишта | 22.000 динари |

## 3. Артистички приредби:

### Тарифен број 5

Ако се изведува жива или механичка музика, се плаќа 4% од бруто приходот од приредба.

## 4. Спортски и физкултурни приредби:

### Тарифен број 6

На игралиштата, стадионите, пливалиштата и др., за изведување на механичка или жива музика пред почетокот на приредбата, во паузата или по приредбата, надоместот се плаќа по приредба:

- |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 1) до 10.000 седишта            | 30.000 динари  |
| 2) над 10.000 до 30.000 седишта | 45.000 динари  |
| 3) повеќе од 30.000 седишта     | 60.000 динари. |

За изведување на музика на самата приредба (механичка или жива музика), при која се изведува физкултурна програма, се плаќа 2% од бруто-приходот на влезниот билет односно хонорарот на изведувачите, а најмалку во двоен износ од став 1 на овој тарифен број, ако со овој правилник не е определено поинаку.

Ако приредбата има концертен дел, надоместот се плаќа по тарифниот број 1 на оваа тарифа.

## 5. Изведување на музички несценски дела при прикажување на сценски дела:

### Тарифен број 7

За ненарачани музички дела што се изведуваат во драмско-сценски дела, било како музичка придружба или како илустрација, или се вклопени во самиот драмски текст, или се користат пред почетокот, во паузата или по претставата, надоместот се плаќа по претстава:

Реден број	Траење на музиката	Влез со наплата на влезен билет или друга форма на наплатавање	Влез бесплатен	Најниски износ на надомест во динари
1	до 10 минути	2% од бруто приходот	2% од хонорарот на изведувачите	10.000
2	до 20 "	3% "	3% "	15.000
3	до 30 "	4% "	4% "	22.000
4	повеќе од 30 минути	5% "	5% "	25.000

## IV. Свирачи поединци

### Тарифен број 8

Надомест плаќаат свирачите поединци за изведување на музички дела:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) на саеми, панаѓури и сл., дневно                            | 12.000 динари  |
| 2) на свадби што не се организирани во јавни локала, по свадба | 16.000 динари  |
| 3) договорен годишен паушал во износ од                        | 60.000 динари. |

На инвалидите со над 50% инвалидност надоместот им се намалува за 50%.

## Б. НАДОМЕСТ ЗА ПОВРЕМЕНО ИЛИ ПОСТОЈАНО ИЗВЕДУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕЛА

### V. Угостителски дуќани

#### ЖИВА МУЗИКА

### Тарифен број 9

1. Надоместот за изведување на жива музика во угостителски дуќани во кои не се наплатуваат влезни билети или задолжителни консумации изнесува месечно:

Број на столови во затворен или отворен простор, односно можеј број посетители	Траење на изведувањето на жива музика	
	(до 24 часот)	(по 24 часот)
до 40	40.000	50.000
од 41 до 80	50.000	60.000
од 81 до 120	60.000	70.000
од 121 до 180	70.000	80.000
од 181 до 240	80.000	90.000
од 241 до 300	90.000	100.000
од 301 до 360	100.000	110.000
од 361 до 420	110.000	120.000
од 421 до 480	120.000	130.000
од 481 до 540	130.000	140.000
од 541 до 600	140.000	150.000
од 601 до 660	150.000	160.000
од 661 до 720	160.000	170.000
од 721 до 780	170.000	180.000
од 781 до 840	180.000	190.000
од 841 до 900	190.000	200.000
над 900	200.000	210.000

За поединечно изведување надоместот се плаќа по тарифниот број 2 на оваа тарифа, а најнисок износ е 10.000 динари по ден.

Во баровите и слични локала во кои се игра, надоместот се плаќа за 100% повеќе од надоместите наведени во оваа точка.

2. Во угостителските дуќани во кои се наплатуваат влезни билети или задолжителни консумации, надоместот се плаќа според тарифниот број 2 на оваа тарифа.

3. За деновите кога во угостителскиот дуќан се користи музика подолго или од посетителите се наплатуваат влезни билети, резервации, задолжителна консумација или зголемена цена и сл., (дочек на нова година, забава, бал, маскенбал, свадба, прослава, банкет, матурска, бруцошка, клупска вечер и сл.), покрај месечниот износ на надоместот, угостителскиот дуќан плаќа и посебен надомест за изведување, според тарифниот број 2 на оваа тарифа.

Угостителскиот дуќан не може да ја исклучува својата обврска во поглед на јавното изведување на музички дела и да ја пренесува врз корисникот на своите услуги, врз организаторите или изведувачите на музичко-забавната програма.

4. Угостителските дуќани во кои, во случаите од точка 3 на овој тарифен број, не се даваат угостителски услуги, туку деловните простории се издаваат во закуп или само делумно се даваат угостителски услуги, плаќаат и посебен надомест во најголем износ по основот од точка 3 на овој тарифен број што се наплатува во таков или во сличен угостителски дуќан.

## МЕХАНИЧКА МУЗИКА

## Тарифен број 10

1. Надоместот за изведување на музика преку радио-апарати, грамофони или магнетофони во угостителски дуќани, освен во барови и слични локали, изнесува месечно 5.000 динари.

За изведување на механичка музика со озвучување во барови, диско клубови и видеоклубови и слични локали, како и во угостителски дуќани во кои се користи механичка музика со озвучување, надомест се наплатува според тарифниот број 9 на оваа тарифа.

Ако во локалитете се наплатуваат влезни билети или задолжителна консумација, односно се исплатува закупнина (надомест за апаратот за механичка репродукција на музика), надомест се плаќа според тарифниот број 2 на оваа тарифа.

2. Надоместот за изведување на музика преку телевизори во угостителски дуќани изнесува месечно 5.000 динари.

3. Надоместот за пренесување на музика преку звучници со грамофон, магнетофон или радиоапарат во секоја друга просторија или место изнесува 50% од основниот надомест од точ. 1 и 2 на овој тарифен број.

## VI. Мензи и бифеа во организациите на здружен труд и државните органи

## Тарифен број 11

Надоместот се плаќа месечно за изведување на музика преку:

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 1) грамофони или магнетофони   | 5.000 динари |
| 2) радиоапарати или телевизори | 5.000 динари |

## VII. Одморалишта и планинарски домови

## Тарифен број 12

Надоместот се плаќа месечно, за изведување на музика преку:

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 1) грамофони или магнетофони   | 5.000 динари |
| 2) радиоапарати или телевизори | 5.000 динари |

## VIII. Трговски дуќани, агенции и други деловни простории

## Тарифен број 13

Надоместот се плаќа месечно за изведување на музика во:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) стоковни куќи и дуќани преку:                          |               |
| а) грамофони или магнетофони, по едно средство (апарат).  | 5.000 динари  |
| б) радиоапарати или телевизори, по едно средство (апарат) | 5.000 динари  |
| в) озвучување, основен надомест                           | 12.000 динари |
| г) озвучување, по еден звучник                            | 1.000 динари  |

Ако се користат повеќе средства (апарати), надоместот може да се договори и во месечен пашален износ, земајќи го предвид бројот на средствата (апаратите) што се користат:

- |  |               |
|--|---------------|
| 2) во продавници, млекарници, бензински станици и слично, преку: |               |
| а) грамофони или магнетофони                                     | 5.000 динари  |
| б) радиоапарати или телевизори                                   | 5.000 динари  |
| в) озвучување, основен надомест                                  | 12.000 динари |
| г) озвучување, по еден звучник                                   | 1.000 динари  |

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 3) во туристички и други агенции, претставништва и други простории во кои се работи со странки, преку: | а) грамофони или магнетофони |
| 5.000 динари   |                              |
| б) радиоапарати или телевизори   | 5.000 динари                 |

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| в) озвучување, основен надомест | 12.000 динари |
| г) озвучување, по еден звучник  | 1.000 динари  |

## IX Саеми

## Тарифен број 14

За изведување на механичка музика, освен музика од музички автомат, надомест се плаќа 20.000 динари дневно.

## X. Занаетчиски дуќани

## Тарифен број 15

Надоместот се плаќа месечно за изведување на музика во:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) слаткарници, преку:                  |              |
| а) грамофони или магнетофони            | 5.000 динари |
| б) радиоапарати или телевизори          | 5.000 динари |
| 2) берберско-фризерски дуќани, преку:   |              |
| радиоапарати, грамофони или магнетофони | 5.000 динари |
| 3) салони за чистење на обувки, преку:  |              |
| а) грамофони или магнетофони            | 5.000 динари |
| б) радиоапарати или телевизори          | 5.000 динари |
| 4) други занаетчиски дуќани, преку:     |              |
| а) грамофони или магнетофони            | 5.000 динари |
| б) радиоапарати или телевизори          | 5.000 динари |

## XI. Производствени организации на здружен труд

## Тарифен број 16

Надоместот месечно изнесува, и тоа:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) како основен надомест за озвучување | 12.000 динари |
| 2) за секој звучник                    | 1.000 динари  |

## XII Превозни средства

## Тарифен број 17

Надоместот се плаќа месечно за изведување на музика:

- |  |  |
|--|--|
| 1) на бродови, и тоа на:   |  |
| а) жива музика и механичка музика со озвучување  | според тарифниот број 9 на оваа тарифа |
| б) механичка музика, по едно средство (апарат), освен музика од музички автомати од тарифниот број 28 на оваа тарифа | 5.000 динари                           |
| в) преку озвучување, по звучник  | 1.000 динари                           |
| 2) во автобуси, возови или авиони, за изведување на механичка музика:  |  |
| а) по автобус  | 3.500 динари                           |
| б) по озвучен вагон  | 3.500 динари                           |
| в) по авион  | 3.500 динари                           |

За возови кои немаат постојан број вагони, надоместот може да се договори во месечен пашален износ;

- |   |              |
|---|--------------|
| 3) на автобуски или железнички станици, на бродски пристаништа и аеродроми, и тоа на:                               |              |
| а) механичка музика, по едно средство (апарат), освен музика од музички автомат од тарифниот број 28 на оваа тарифа | 6.000 динари |
| б) преку озвучување, по звучник   | 1.000 динари |
| 4) во рекламни автомобили (автомобили во кои во текот на возењето се врши рекламирање со механичка музика) – дневно | 3.000 динари |

**XIII. Кина****Тарифен број 18**

Надоместот за изведување на музика преку грамафон, магнетофон, радиоапарат или некое друго механичко средство пред почетокот на претставата, во паузата или по претставата во кино, се плаќа месечно по следната табела:

Број на седиштата	Цена на влезните билети Динари	Број на претставите неделно			
		повеќе од 15 Динари	од 7 до 15 Динари	до 6 Динари	
1	2	3	4	5	
до 400	до 2.000	3.000	2.500	2.000	
	до 2.000 до 3.000	3.500	3.000	2.500	
	од 3.000 до 4.000	4.000	3.500	3.000	
	од 4.000 до 5.000 над 5.000	4.500 5.000	4.000 4.500	3.500 4.000	
од 401 до 800	до 2.000	5.500	5.000	4.500	
	од 2.000 до 3.000	6.000	5.500	5.000	
	до 3.000 до 4.000	6.500	6.000	5.000	
	од 4.000 до 5.000 над 5.000	7.000 7.500	6.500 7.000	6.000 6.500	
над 800	2.000	8.000	7.500	7.000	
	од 2.000 до 3.000	8.500	8.000	7.500	
	од 3.000 до 4.000	9.000	8.500	8.000	
	од 4.000 до 5.000 над 5.000	9.500 10.000	9.000 9.500	8.500 9.000	

**XIV Читални****Тарифен број 19**

За изведување на механичка музика, освен за музика од музички автомат, надомест се плаќа 3.000 динари месечно.

**XV. Месни заедници, општествени или клубски простории****Тарифен број 20**

Надоместот се плаќа месечно за изведување на механичка музика преку:

- 1) грамофон или магнетофон 6.000 динари
- 2) радиоапарат или телевизор 3.000 динари

Надомест за изведување на музички дела, со наплата на влезни билети или други форми на наплатување, или со играчка (диско-клубови и др.), се плаќа според тарифниот број 2 на оваа тарифа, со тоа што може да се договори и во паушален износ.

**XVI. Изложби, галерии, музеи****Тарифен број 21**

Надоместот се плаќа месечно за изведување на:

- 1) механичка музика, освен од музички автомат 5.000 динари
- 2) со озвучување, по еден звучник 1.000 динари

**XVII. Југословенска народна армија****Тарифен број 22**

Надоместот за изведување на музички дела во Југо-

словенската народна армија за службени цели се плаќа според посебна спогодба.

Под изведување на музички дела за службени цели во Југословенската народна армија се подразбира изведување на музички дела во касарните и гарнизоните за војниците, при дочек и испраќање на државни делегации, на воени паради, погребни и слично.

Ако музичките дела не се изведуваат за целите од став 2 од овој тарифен број, на таквото изведување ќе се применува соодветниот тарифен број на оваа тарифа.

**XVIII. Спортски игралишта, плажи и кампови****Тарифен број 23**

Надоместот се плаќа месечно за изведување на:

- 1) механичка музика, освен од музички автомат 18.000 динари
- 2) со озвучување - по еден звучник 1.000 динари

**XIX. Салони за забава, забавни паркови и вртелешки****Тарифен број 24**

Надоместот се плаќа за изведување на механичка музика, и тоа:

- 1) во салони за забава, месечно 30.000 динари
- 2) во забавни паркови, дневно 5.000 динари
- 3) за вртелешки, дневно 1.000 динари

**XX. Школи за играње****Тарифен број 25**

Надоместот, без оглед на видот на музиката, изнесува месечно 15.000 динари.

**XXI. Месни разгласни станици****Тарифен број 26**

Надомест се плаќа за изведување на механичка музика, и тоа:

- 1) дневно 1.000 динари
- 2) месечно 10.000 динари

**XXII. Локални радиостаници****Тарифен број 27**

Надоместот се плаќа месечно, според траењето на емисиите во неделата, и тоа:

- 1) до 15 часови 7.500 динари
- 2) од 15 до 30 часови 15.000 динари
- 3) од 30 до 40 часови 24.000 динари
- 4) преку 40 часови 30.000 динари

Локалните радиостаници што остваруваат посебни приходи од пропаганда, реклама, желби на слушателите и слично, покрај надоместот од став 1 на овој тарифен број, наплатуваат уште и 4% од тие бруто-приходи.

**XXIII. Музички автомати****Тарифен број 28**

За изведување на музика од музички автомати без екран, надомест се плаќа месечно 25.000 динари.

947.

Врз основа на член 34 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/86), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална политика објавува

**СПИСОК**

**НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ, ФОРМИ ИЛИ ПАКУВАЊА НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА КОИ Е ДОНЕСЕНО РЕШЕНИЕ ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 30 ЈУНИ 1988 ГОДИНА**

Во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1988 година се укинати одобренјата за пуштање во промет на следните готови лекови:

Реден број	Назив на лекот	Форма и пакување на лекот	Производител на лекот	Број и датум на одобренieto за пуштање на лекот во промет	Број и датум на одобренieto за укинување на решението за пуштање на лекот во промет
1	2	3	4	5	6
1	ACETYSAL	таблети, кутија со 10 таблети по 0,5 g	„Крка“ - Товарна здравил, Ново Место	15-515-1023/1-65 23.10.1967 година	06-2105/1 11.5.1988 година
2	ACETYSAL	таблети, кутија со 20 таблети по 0,5 g	„	15/515-1023/2-65 23.10.1967 година	06-2043/1 11.5.1988 година
3	ACETYSAL	таблети, кутија со 500 таблети по 0,5 g	„	15/515-1023/3-65 23.10.1967 година	06-2042/1 11.5.1988 година
4	ACYNORM FORTE	дражеи, 70 дражеи	„	07-2038/1 4.6.1981 година	06-2044/1 11.5.1988 година
5	ACYNORM LIQUIDUM	раствор, 260 ml	„	05-1765/1-68 31.3.1969 година	06-2045/1 11.5.1988 година
6	ADRENALINI HYDROCHLORIDUM	ампули, кутија со 10 ампули од 1 ml	„Алкалоид“ - Хемиска, фармацевтска, козметичка индустрија, Скопје	15-515-294/1-65 22.9.1965 година	06-9425/1 11.5.1988 година
7	ADRENALINI HYDROCHLORIDUM	раствор, шишенце со 20 ml	„	15-515-296/1-65 22.9.1965 година	06-9437/1 11.5.1988 година
8	AKRINOR	таблети, кутија со 30 таблети	„Галеника“ - Фармацевтско-хемијска индустрија, Београд-Земун	05-3933/2 13.3.1969 година	06-46/1 11.5.1988 година
9	ALDACTONE - A	таблети, кутија со 100 табл. по 25 mg	„	05-4485/2 11.12.1969 година	06-47/1 11.5.1988 година
10	ALKORNIN	инјекции, кутија со 30 ампули по 0,3 mg	„Алкалоид“ - Хемиска, фармацевтска, козметичка индустрија, Скопје	05-5319/1-79 21.2.1980 година	06-9424/1 11.5.1988 година
11	AMPICILIN	капсули, 500 x 250 mg	„Крка“ - Товарна здравил, Ново Место	05-114/1 1.9.1978 година	06-2107/1 11.5.1988 година
12	AMPICILIN	капсули, 500 x 500 mg	„	05-113/1 1.9.1978 година	06-2106/1 11.5.1988 година
13	AMRACIN	капсули, 16 x 250 mg	„Галеника“ - Фармацевтско-хемијска индустрија, Београд-Земун	07-1003/1 28.3.1984 година	06-48/1 11.5.1988 година
14	AMRACIN	капсули, 104 x 250 mg	„	07-824/1-83 28.3.1984 година	06-49/1 11.5.1988 година
15	AMBRAMYCIN	капсули, 16 x 250 mg	„	05-3735/1 19.12.1968 година	06-4958 10.5.1988 година
16	AMPICILIN	капсули, шишенце со 16 капсули по 250 mg	„	08-3631/1-70 20.4.1971 година	06-5367 10.5.1988 година
17	ANTIPERNICIN	ампули, кутија со 100 ампули 1 cm 100 grama	„	08-199/1 23.4.1962 година	06-50/1 11.5.1988 година
18	APaurin	дражеи, кутија со 30 дражеи по 2 mg	„Крка“ - „Исис“ - Товарна здравил, Ново Место	08-5749/1-70 1.4.1971 година	06-2108/1 11.5.1988 година
19	APaurin	дражеи, кутија со 30 дражеи по 5 mg	„	08-5750/1-70 1.4.1971 година	06-2109/1 11.5.1988 година
20	ARBID	капки, 20 mg	„	15-739/1 17.3.1967 година	06-2046/1 11.5.1988 година

1	2	3	4	5	6
21	ASPALGIN	таблети, 20 × 300 mg	„Крка“ – Товарна здравил, Ново Место	0502-715/1 8.5.1978 година	06-2048/1 11.5.1988 година
22	ASPALGIN	таблети, 500 × 300 mg	”	05-1542/1-78 22.2.1979 година	06-2047/1 11.5.1988 година
23	ASEPSOL	раствор, шише од 10 l	„Плива“ – СОУР Фармацеутска, ке- мијска, прехранбе- на и козметичка индустрија, Загреб	05/2-2176/1 2.7.1975 година	06-3847/1 11.5.1988 година
24	AQUA REDESTILATA	ампули, кутија со 100 ампули 2 ccm	„Галеника“ – Фар- мацеутско-хемиј- ска индустрија, Земун	08-385/1 19.5.1961 година	06-51/1 11.5.1988 година
25	B-COMPLEX	дражеи, цевче со 30 дражеи	„Крка“ – Товарна здравил, Ново Место	08-4204/1-70 1.4.1971 година	06-2110/1 11.5.1988 година
26	B-COMPLEX	дражеи, шише со 1000 дражеи	”	08-4204/2-70 1.4.1971 година	06-2111/1 11.5.1988 година
27	B-COMPLEX	зрнца, кесенце со 70 g	”	08-4205/1-70 1.4.1971 година	06-2090/1 11.5.1988 година
28	BLEOCIN	лио-ампули, 10 × 15 mg	”	6-1266/1 6.12.1972 година	06-2049/1 11.5.1988 година
29	BLOXAN	таблети, 50 × 100 mg	”	07-3534/1-82 12.8.1983 година	06-2053/1 11.5.1988 година
30	BONOPEN	капсули, шишенце со 12 капсули по 250 mg	„Подравка“ – Роб- ни промет, ООУР Маркетинг, Загреб	6-554/1 24.10.1973 година	06-164/1 11.5.1988 година
31	BONOPEN	капсули, шишенце со 100 капсули по 250 mg	”	6-554/2 24.10.1973 година	06-163/1 11.5.1988 година
32	BONOPEN	капсули, шишенце со 500 капсули по 250 mg	”	08/2-2481/2 9.7.1975 година	06-165/1 11.5.1988 година
33	BONOPEN	инјекции, кутија со 1 шишенце од 250 mg и 1 амп. од 2,5 ml вода за инјек- ции	„Подравка“ – Роб- ни промет, ООУР Маркетинг, Загреб	2248/1 10.12.1974 година	06-166/1 11.5.1988 година
34	BONOPEN	инјекции, кутија со 1 шишенце од 500 mg и 1 амп. од 4 ml вода за инјек- ции	„Подравка“ – Роб- ни промет, ООУР Маркетинг, Загреб	2249/1 10.12.1974 година	06-167/1 11.5.1988 година
35	BOROGAL	борен крем, туба со 50 g крема	„Галеника“ – Фар- мацеутско-хемиј- ска индустрија, Београд-Земун	08-2044/1-71 19.1.1972 година	06-53/1 11.5.1988 година
36	BUSCOL COMPOSITUM	инјекции, кутија со 6 ампули од 5 ml	„Плива“ – СОУР Фармацеутска, ке- мијска, прехранбе- на и козметичка индустрија, Загреб	05-4639/1-78 18.5.1979 година	06-6511/1 11.5.1988 година
37	CEDILANID	капки, 30 ml	„Крка“ – Товарна здравил, Ново Место	0502-340/1 26.4.1978 година	06-2050/1 11.5.1988 година
38	CEFALORIDIN	инјекции, кутија со 10 шишенца по 250 mg	„Алкалоид“ – Хе- миска, фармацевт- ска, козметичка индустрија, Скопје	05/2-3901/1-75 5.7.1976 година	06-9435/1 10.2.1988 година

1	2	3	4	5	6
39	CEFALORIDIN	инјекции, кутија со 10 шишенца по 500 mg	"	05/2-3056/1 5.7.1976 година	06-9436/1 10.2.1988 година
40	CEFAMEZIN	инјекции, 1 x 250 mg	„Крка“ - Товарна здравил, Ново Место	05/2-933/1 9.4.1975 година	06-2051/1 11.5.1988 година
41	CEFAMEZIN	инјекции, 5 x 250 mg	"	05/2-933/2 9.4.1975 година	06-2052/1 11.5.1988 година
42	CEFAMEZIN	инјекции, 1 x 500 mg	"	05/2-934/1 9.4.1975 година	06-2054/1 11.5.1988 година
43	CEFAMEZIN	инјекции, 5 x 500 mg	„Крка“ - Товарна здравил, Ново Место	05/2-934/2 9.4.1975 година	06-2037/1 11.5.1988 година
44	CEFAMEZIN	инјекции, 5 x 1000 mg	"	05/2-932/2 9.4.1975 година	06-2038/1 11.5.1988 година
45	CEFAMEZIN	инјекции, 50 x 1000 mg	"	05/01-1019/1 31.8.1979 година	06-2039/1 11.5.1988 година
46	CEFATREXYL	инјекции, кутија со 10 шишенца по 500 mg	„Галеника“ - Фармацеутско-хемијска индустрија, Београд-Земун	05/2-43/1 5.4.1976 година	06-54/1 10.2.1988 година
47	CEFATREXYL	инјекции, кутија со 10 шишенца по 1 g	"	05/2-42/1 5.4.1976 година	06-55/1 10.2.1988 година
48	CHINIDINI SULFATIS RETARD	таблети, 20 x 300 mg	„Срболек“ - РО за медицинско снабдевање, Београд	05-2377/1 20.6.1979 година	06-9418/1 10.5.1988 година
49	CHINIDINUM	таблети, 20 x 0,2 g	„Алкалоид“ - Хемијска, фармацевтска, козметичка индустрија, Скопје	5840/1 22.10.1979 година	06-6341/1 11.5.1988 година
50	CHLORAMPHENICOL	маст, 5 g 5%	„Крка“ - Товарна здравил, Ново Место	09-15/1 14.4.1960 година	06-2040/1 11.5.1988 година
51	CHLORAMPHENICOL	капсули, 12 x 250 mg	„Алкалоид“ - Хемијска, фармацевтска, козметичка индустрија, Скопје	07-503/1 8.7.1981 година	06-9430/1 10.2.1988 година
52	CHLORAMPHENICOL	капсули, кутија со 100 капсули по 250 mg	"	07-504/1 8.7.1981 година	06-9431/1 10.2.1988 година
53	CHLORAMPHENICOL	капсули, кутија со 100 капсули по 250 mg	„Алкалоид“ - Хемијска, фармацевтска, козметичка индустрија, Скопје	07-505/1 8. 7. 1981 година	06-9432/1 10. 2. 1988 година
54	CHLORAMPHENICOL	сируп, шишиња со 50 g	„Галеника“ - Фармацеутско-хемијска индустрија, Београд-Земун	16-318/1 11. 7. 1963 година	06-57/1 10. 2. 1988 година
55	CHLORAMPHENICOL	супозитории, кутија со 5 супозитории	"	09-981/4 23. 6. 1958 година	06-56/1 10. 2. 1988 година
56	CHYMORAL	дражен, кутија со 48 дражен	"	05-1809/2 23. 12. 1968 година	06-58/1 10. 2. 1988 година
57	CISRELAX	таблети, кутија со 50 таблети по 100 mg	"	05-441/1-80 28. 4. 1981 година	06-61/1 10. 2. 1988 година
58	CISRELAX	таблети, кутија со 250 таблети по 100 mg	"	05-440/1-80 28. 4. 1981 година	06-62/1 10. 2. 1988 година



1	2	3	4	5	6
59	CIMETIDIN	таблети, кутија со 50 таблети по 200 mg	"	05-1602/1 06. 5. 1980 година	06-59/1 10. 2. 1988 година
60	CIMETIDIN	инјекции, 10 x 200 mg/2 ml	„Крка“ – Товарна здравил, Ново Место	05-1214/1 14. 4. 1980 година	06-2091/1 11. 5. 1988 година
61	CIMETIDIN	таблети, 150 x 200 mg	"	05-1213/1 14. 4. 1980 година	06-2092/1 11. 5. 1988 година
62	CITESTROL	таблети, кутија со 100 таблети по 40 mg	„Галеника“ – Фармацеутско-хемијска индустрија, Београд-Земун	07-2662/1 11. 11. 1963 година	06-60/1 10. 2. 1988 година
63	CODAPHEN	таблети, кутија со 6 таблети	„Алкалоид“ – Хемијска, фармацевтска, козметичка индустрија Скопје	16-733/1-63 18. 1. 1964 година	06-6270/1 10. 2. 1988 година
64	CODAPHEN	таблети, кутија со 250 таблети	"	16-733/3-63 23. 3. 1964 година	06-6340/1 10. 2. 1988 година
65	COFFEINUM cum NATRII BENZOATE	инјекции, кутија со 10 ампули 1 ml	„Подравка“ – Робни промет, ООУР Маркетинг, Загреб	08-19/1-71 18. 10. 1972 година	06-172/1 11. 5. 1988 година
66	COFFEINUM cum NATRII BENZOATE	инјекции, кутија со 15 ампули по 1 ml	"	08-19/2-71 18. 10. 1972 година	06-171/1 11. 5. 1988 година
67	COMPLAMIN	таблети, шишенце со 30 таблети по 150 mg	„Галеника“ – Фармацеутско-хемијска индустрија, Београд - Земун	15-67/1 10. 4. 1967 година	06-63/1 11. 5. 1988 година
68	COMPLAMIN	таблети, шишенце со 200 таблети по 150 mg	"	15-67/2 10. 4. 1967 година	06-64/1 10. 2. 1988 година
69	COMPLAMIN 300	дражеи, кутија со 60 дражен по 300 mg	"	6-3291/1 25. 9. 1972 година	06-65/1 10. 2. 1988 година
70	C-VITAMIN	таблети, цевче со 20 таблети по 0,5 g	„Крка“ – Товарна здравил, Ново Место	08-4207/1 30. 12. 1970 година	06-2089/1 11. 5. 1988 година
71	DEXAMETHASON	ампули, кутија со 25 ампули од 1 ml	"	08-4203/1-70 25. 2. 1971 година	06-2096/1 11. 5. 1988 година
72	DEXAMETHASON	таблети, шишенце со 10 таблети по 0,5 mg	"	08-4202/1-70 25. 2. 1971 година	06-2095/1 11. 5. 1988 година
73	DEXAMETHASON	таблети, шишенце со 20 таблети по 0,5 mg	„Крка“ – Товарна здравил, Ново Место	08-4202/2-270 25. 2. 1971 година	06-2094/1 11. 5. 1988 година
74	DEXAMETHASON	таблети, шишенце со 50 таблети по 0,5 mg	"	08-4202/3-70 25. 2. 1971 година	06-2093/1 11. 5. 1988 година
75	DIEDI-NITRATE	капсули, кутија со 12 капсули	„Срболек“ – РО за медицинско снабдевање, Београд	08-2493/1 21. 9. 1970 година	06-9417/1 10. 5. 1988 година
76	DICLOCIL	капсули, 16 x 250 mg	РО „Галеника“ – Фармацеутско-хемијска индустрија, Београд-Земун	302/1 3. 9. 1974 година	06-66/1 11. 5. 1988 година
77	DIPRESAN	таблети, кутија со 40 таблети по 1 mg	Фармацеутска, хемијска и санитарска индустрија РО „Босналијек“ – ООУР Институт за научноистраживачки рад и развој, Сарајево	06-2291/1-85 26. 3. 1987 година	06-286/1 13. 5. 1988 година

1	2	3	4	5	6
78	DOLO-ADAMON	дражен, кутија со 20 дражен	"	05-5524/1-69 18. 9. 1970 година	06-3413/1 11. 5. 1988 година
79	DUOPEN	инјекции, 50 × 1,200.000 I.E.	„Крка“ – Товарна здравил, Ново Место	05/2-1776/1 10. 7. 1975 година	06-2010/1 11. 5. 1988 година
80	EFLORAN	таблети, 100 × 400 mg	"	07-2439/1 9. 12. 1982 година	06-2011/1 11. 5. 1988 година
81	EGOCIN H	спреј, 70 g	"	6-1446/1 17. 9. 1973 година	06-2012/1 11. 5. 1988 година
82	ENDOBIL	инјекции, 5 × 20 ml + 5 × 1 ml	"	05/2-1351/1 14. 5. 1975 година	06-2015/1 11. 5. 1988 година
83	ENDOBIL	инјекции, 5 × 30 ml и 5 × 1 ml	"	05/2-1352/1 14. 5. 1975 година	06-2013/1 11. 5. 1988 година
84	ENDOBIL	инфузија, 100 ml	"	05/2-1350/1 14. 5. 1975 година	06-2014/1 11. 5. 1988 година
85	ERGOFEN	mitte дражен, шишенце со 24 mitte дражен	„Подравка“ – Робни промет, ООУР Маркетинг, Загреб	08-14/1-71 18. 10. 1972 година	06-175/1 11. 5. 1988 година
86	ERGOFEN	forte дражен, шишенце со 12 forte дражен	"	08-15/1-71 18. 10. 1972 година	06-152/1 11. 5. 1988 година
87	ESKACEF	капсули, 16 × 250 mg	"	2703/1 26. 11. 1974 година	06-157/1 11. 5. 1988 година
88	ESKACEF	капсули, 100 × 250 mg	"	2703/2 26. 11. 1974 година	06-153/1 11. 5. 1988 година
89	ERITROMICIN	капсули, шишенце со 16 капсули по 250 mg	„Крка“ – Товарна здравил, Ново Место	08-5748/2 25. 12. 1970 година	06-2097/1 11. 5. 1988 година
90	ERITROMICIN	капсули, 16 × 250 mg	"	15/II-1686/2 12. 12. 1967 година	06-2016/1 11. 5. 1988 година
91	ERITROMICIN	капсули, 100 × 250 mg	"	15/II-1686/3 12. 12. 1967 година	06-2017/1 11. 5. 1988 година
92	ESKACEF	капсули, шишенце со 16 капсули по 500 mg	„Подравка“ – Копиривница, ООУР „Белупо“ – Творница лијекова, Лудбрег	2701/1 26. 11. 1974 година	06-158/1 11. 5. 1988 година
93	ESKACEF	капсули, шишенце со 100 капсули по 500 mg	"	2701/2 26. 11. 1974 година	06-159/1 11. 5. 1988 година
94	ESKACEF	инјекции, кутија со 5 шишенца по 500 mg	"	2699/1 26. 11. 1974 година	06-154/1 11. 5. 1988 година
95	ESKACEF	инјекции, кутија со 5 шишенца по 1 g	"	2702/1 26. 11. 1974 година	06-155/1 11. 5. 1988 година
96	ESKACEF	сува смеса за подготовка на суспензија, шишенце со 5 g	"	2700/1 26. 11. 1974 година	06-156/1 11. 5. 1988 година
97	ETOSEL	гел, 100 g	„Крка“ – Товарна здравил, Ново Место	05-2333/1 3. 7. 1981 година	06-2018/1 11. 5. 1988 година
98	ETOPOL	инјекции, 10 × 100 mg/5 ml	"	07-1492/1 12. 8. 1983 година	06-2020/1 11. 5. 1988 година
99	ETOPOL	капсули, 10 × 100 mg	"	07-1493/1 12. 8. 1983 година	06-2019/1 11. 5. 1988 година
100	FASIGYN	таблети, 14 × 150 mg	"	6-2621/1 24. 10. 1973 година	06-2005/1 11. 5. 1988 година

1	2	3	4	5	6
101	FORTEVIT	капсули, шишенце со 60 капсули	"	15-515-124/1 28. 7. 1965 година	06-7531 10. 5. 1988 година
102	FTORAFUR	инјекции и. е., 10 ампули од 10 ml	„Галеника” – Фармацеутско-хемијска индустрија, Београд – Земун	6-103/1 09. 5. 1973 година	06-45/1 11. 5. 1988 година
103	FUNGITIN	раствор, шишенце со 20 ml	„Алкалоид” Хе-миска, фармацевтска, козметичка индустрија, Скопје	15-441/1 06. 5. 1966 година	06-9433/1 11. 5. 1988 година
104	GARAMYCIN-BETA	маст за очи, 3,5 g	„Крка” – Товарна здравил, Ново Место	06-2443/1-82 26. 4. 1983 година	06-2008/1 11. 5. 1988 година
105	GARAMYCIN-BETA	капки за очи, 5 ml	"	07-2444/1-82 26. 4. 1983 година	06-2007/1 12. 5. 1988 година
106	GERIPLEKS	капсули, шишенце со 60 капсули	„Плива” – Фармацеутска, кемијска, прехранбена и козметичка индустрија – Загреб	15-515-134/1 30.7.1965 година	06-7528/1 30.5.1988 година
107	HALDOL	капки, 30 ml (10 mg/1 ml)	„Крка” – Товарна здравил – Ново Место	05-3821/1-78 14.6.1980 година	06-2041/1 11.5.1988 година
108	HALDOL	капки, 100 ml (10 mg/ml)	"	05-3822/1-78 14.1.1980 година	06-2021/1 11.5.1988 година
109	INDERAL LA	капсули, 28 × 160 mg	„Галеника” – Фармацеутско-хемијска индустрија – Београд-Земун	05-1339/1 9.9.1980 година	06-67/1 11.5.1988 година
110	IODAMID 420	инјекции, 30 ml	„Крка” – Товарна здравил – Ново Место	05-995/1 8.9.1980 година	06-2028/1 11.5.1988 година
111	IODAMID 24%	инфузија, 250 ml	"	0502-6747/1-77 10.5.1978 година	06-2022/1 11.5.1988 година
112	IODAMID 36%	инфузија, 250 ml	"	0502-6748/1-77 10.5.1978 година	06-2025/1 11.5.1988 година
113	IODAMID 300	инјекции, 100 ml	"	0502-6745/1 10.5.1978 година	06-2023/1 11.5.1988 година
114	IODAMID 300	инјекции, 5 × 20 ml	"	08-1449/1-68 18.5.1970 година	06-2024/1 11.5.1988 година
115	IODAMID 380	инјекции, 100 ml	"	0502-6746/1-77 10.5.1978 година	06-2027/1 11.5.1988 година
116	IODAMID 380	инјекции, 5 × 20 ml	"	08-1448/1 19.5.1970 година	06-2026/1 11.5.1988 година
117	IODAMID 420	инјекции, 50 ml	"	05-994/1 8.9.1980 година	06-2029/1 11.5.1988 година
118	ISINOK	дражеи, кутија со 50 дражеи	„Крка” – Товарна здравил, Ново Место	08-6533/1 25.12.1970 година	06-2098/1 11.5.1988 година
119	ISOFAN-INSULIN	инјекции, шишенце со 10 ml суспензија	„Галеника” – Фармацеутско-хемијска индустрија, Београд – Земун	05-1057/1 12.3.1980 година	06-68/1 11.5.1988 година
120	KATALIP	капсули, кутија со 50 капсули од 100 mg	„Лек” – Товарна фармацевтских инкемијских изделков, Љубљана	05-5674/1-79 19.4.1983 година	06-9237/1 11.5.1988 година
121	KATOPIL	таблети, 40 × 100 mg	„Галеника” – Фармацеутско-хемијска индустрија – Београд-Земун	07-178/1 18.6.1984 година	06-69 10.5.1988 година

1	2	3	4	5	6
122	KENALOG 10	инјекции, 1 × 10mg/ml	„Крка“ - Товарна здравил - Ново Место	6-1769/1 19.6.1973 година	06-2031/1 11.5.1988 година
123	KENALOG 10	инјекции, 5 × 10 mg/ml	”	6-1769/2 19.6.1973 година	06-2033/1 11.5.1988 година
124	KENALOG 10	инјекции, 1 × 50 mg/5 ml	”	6-1769/3 19.6.1973 година	06-2032/1 11.5.1988 година
125	KENALOG 40	инјекции, 1 × 40 mg/ml	”	6-1770/1 18.7.1973 година	06-2035/1 11.5.1988 година
126	KENALOG 40	инјекции, 1 × 200 mg/ 5 ml	”	6-1770/3 20.8.1973 година	06-2034/1 11.5.1988 година
127	KENALOG	крем, 15 g	”	05-1641/1-69 20.6.1970 година	06-2030/1 11.5.1988 година
128	KOFESIL	таблети, кутија со 30 таблети	„Галеника“ - Фар- мацеутско-хемиј- ска индустрија - Београд-Земун	829/1 3.11.1978 година	06-70/1 11.5.1988 година
129	LANICOR	ампули, кутија со 25 ампули од 1 ml по 0,25 mg	„Плива“ - Фарма- цеутска, кемијска, прехранбена и коз- метичка индустри- ја - Загреб		06-7532/1 10.5.1988 година
130	LANITOP	инјекции за и.в. употреба, кутија со 25 ампули од 2 ml по 0,2 mg	”	05/2-2782/1 11.12.1975 година	06-7533/1 11.5.1988 година
131	LARGACTIL	супозитории, 5 су- позитории по 100 mg	„Галеника“ - Фар- мацеутско-хемиј- ска индустрија Бе- оград-Земун	538/3 25.2.1958 година	06-71/1 11.5.1988 година
132	LEXAURIN	таблети, кутија со 100 таблети по 1,5 mg	„Крка“ - Товарна здравил - Ново Место	05-1346/1-78 22.2.1979 година	06-2131/1 11.5.1988 година
133	LEXAURIN	таблети, кутија со 100 таблети по 3 mg	”	05-1544/1-78 22.2.1979 година	06-2036/1 11.5.1988 година
134	LEXAURIN	таблети, кутија со 100 таблети по 6 mg	”	05-1348/1-78 22.2.1979 година	06-2132/1 11.5.1988 година
135	LITARD	таблети, кутија со 100 таблети по 300 mg	”	05-2752/1-78 26.2.1979 година	06-2130/1 11.5.1988 година
136	LOMETAZID	таблети, кутија со 50 таблети	„Галеника“ - Фар- мацеутско-хемиј- ска индустрија, Бе- оград-Земун	07-2329/1 16.11.1983 година	06-72/1 11.5.1988 година
137	LUTOTEST	инјекции, 5 ампули од 1 ml	”	0502-1117/1 29.6.1977 година	06-74/1 11.5.1988 година
138	LUTESTROL	лингвалети, кутија со 10 лингвалети	”	462/16 18.2.1958 година	06-73/1 11.5.1988 година
139	MACROPEN	таблети, кутија со 100 таблети по 400 mg	„Крка“ - Товарна здравил, Ново Место	07-4935/1 3.12.1982 година	06-2120/1 11.5.1988 година
140	MAGNEZIEV SULFAT	кесенца, кутија со 5 кесенца по 15 g	„Алкалоид“ - Хе- миска, фармацевт- ска, козметичка индустрија, Скопје	05-1429/1 9.9.1980 година	06-9427/1 11.5.1988 година
141	MAGNEZIEV SULFAT	кесички, кутија со 10 кесички по 15 g	”	05-1430/1 9.9.1980 година	06-9428/1 11.5.1988 година

1	2	3	4	5	6
142	MAGNEZIEV SULFAT	кесички, кутија со 100 кесички по 15 g	"	05-1431/1 9.9.1980 година	06-9429/1 11.5.1988 година
143	MEPROBAMAT	таблети, цевчиња со 10 таблети по 0,4 g	„Крка“ – Товарна здравил, Ново Место	1505 6.8.1957 година	06-2119/1 11.5.1988 година
144	MEPROBAMAT	таблети, шишенца со 100 таблети по 0,4 g	"	1515 6.8.1957 година	06-2118/1 11.5.1988 година
145	METAMPICILIN	нијекции, кутија со 10 шишенца по 250 mg	„Алкалоид“ – Хе-миска, фармацевтска, козметичка индустрија, Скопје	05/2-2898/1 15.12.1975 година	06-6271/1 11.5.1988 година
146	METAMPICILIN	капсули, шишенце со 12 капсули по 250 mg	"	05/2-4364/1 15.12.1975 година	06-6352/1 11.5.1988 година
147	METAMPICILIN	капсули, шишенце со 100 капсули по 250 mg	"	05/2-4364/2 15.12.1975 година	06-6348/1 11.5.1988 година
148	METILDOPA	таблети, 25 x 250 mg	„Галеника“ – Фармацевтско-хемијска индустрија – Београд-Земун	0502-6628/1-77 3.5.1978 година	06-75/1 11.5.1988 година
149	METILDOPA	таблети, 20 x 500 mg	"	0502-6627/1 30.5.1978 година	06-76/1 11.5.1988 година
150	METILDOPA	таблети, 25 x 250 mg	„Крка“ – Товарна здравил, Ново Место	0502-6058/1-77 3.5.1978 година	06-2115/1 11.5.1988 година
151	METILDOPA	таблети, 100 x 250 mg	"	0502-6059/1-77 3.5.1978 година	06-2114/1 11.5.1988 година
152	METILDOPA	таблети, 20 x 500 mg	„Крка“ – Товарна здравил, Ново Место	0502-6126/1-77 3.5.1978 година	06-2117/1 11.5.1988 година
153	METILDOPA	таблети, 100 x 500 mg	"	0502-6127/1-77 3.5.1978 година	06-2116/1 11.5.1988 година
154	MINERVIT	капсули, кутија со 24 капсули	"	05/2-2671/1 1.12.1976 година	06-2113/1 11.5.1988 година
155	MORPHIN-ATROPIN 0,01 g : 0,001 g	ампули, кутија со 10 ампули од 1 ccm	„Алкалоид“ – Хе-миска, фармацевтска, козметичка индустрија – Скопје	08-804/1 26.9.1961 година	06-6345/1 11.5.1988 година
156	MORPHIN-ATROPIN 0,01 g : 0,001 g	ампули, кутија со 50 ампули од 1 ccm	"	08-804/2 26.9.1961 година	06-6346/1 11.5.1988 година
157	MORPHIN-ATROPIN 0,01 g : 0,0005 g	ампули, кутија со 10 ампули од 1 ccm	"	08-803/1 26.9.1961 година	06-6344/1 11.5.1988 година
158	MORPHIN-ATROPIN 0,01 g : 0,0005 g	ампули, кутија со 50 ампули од 1 ccm	"	08-803/2 26.9.1961 година	06-6349/1 11.5.1988 година
159	MOVIBON	таблети, кутија со 4 таблети	„Плива“ – Фармацевтска, хемијска, прехранбена и козметичка индустрија, Загреб	08-1061/1-61 28.3.1962 година	06-3205 10.5.1988 година
160	MUKOLEN	супозитории за деца, кутија со 6 супозитории за деца по 50 mg	„Крка“ – Товарна здравил – Ново Место	0502-2747/1-77 19.4.1978 година	06-2112/1 11.5.1988 година
161	NALGOL	инфузија за и.в. употреба, кутија со 5 ампули од 1 ml	"	07-1487/1 12.8.1983 година	06-2128/1 11.5.1988 година

1	2	3	4	5	6
162	NATRII HYDROGEN-CARBONATIS SOLUTIO (8,4%)	раствор за инфузии, шише со 20 ml раствор	„Босналијек” – Фармацеутска, хемијска и санитарска индустрија, Сарајево	06-3642/1 30. 1. 1986 година	06-284/1 11. 5. 1988 година
163	NATRII HYDROGEN-CARBONATIS SOLUTIO (8,4%)	раствор за инфузии, шише со 10 ml раствор	”	06-3641/1 30. 1. 1986 година	06-285/1 11. 5. 1988 година
164	NEGRAM	таблети, шишенце со 56 таблети по 0,5 g	„Крка” – Товарна здравил, Ново Место	15/II-1266/1 23. 10. 1967 година	06-2127/1 11. 5. 1988 година
165	NISTATIN	дражеи, кутија со 12 дражеи по 500.000 i.e	„Плива” – Фармацеутска, кемијска, прехранбена и козметичка индустрија, Загреб	15-515-94/1 9. 4. 1964 година	06-1554/1 11. 5. 1988 година
166	NITRO-MACK-RETARD	капсули, кутија со 60 капсули по 2,5 mg	„Фармакос” – Фабрика фармацевтских и хемијских производа, Призрен	0502-6151/1-77 27. 4. 1978 година	06-7396/1 11. 5. 1988 година
167	NOVOLAX	супозитории, кутија со 6 супозитории по 10 mg	„Крка” – Товарна здравил, Ново Место	08-788/1-60 17. 6. 1961 година	06-2126/1 11. 5. 1988 година
168	NOVOSULFIN	таблети, кутија со 500 таблети по 0,5 g	„Галеника” – Фармацеутско-хемијска индустрија, Београд-Земун	05-2646/1-78 13. 9. 1979 година	06-77/1 11. 5. 1988 година
169	ODIPAM	таблети, кутија со 20 таблети по 10 mg	„Крка” – Товарна здравил, Ново Место	07-543/1 4. 8. 1982 година	06-2122/1 11. 5. 1988 година
170	ODIPAM	таблети, кутија со 50 таблети по 10 mg	”	07-545/1 4. 8. 1982 година	06-2087/1 11. 5. 1988 година
171	ODIPAM	таблети, кутија со 20 таблети по 20 mg	„Крка” – Товарна здравил – Ново Место	07-544/1 4. 8. 1982 година	06-2124/1 11. 5. 1988 година
172	ODIPAM	таблети, кутија со 50 таблети по 20 mg	”	07-546/1 4. 8. 1982 година	06-2123/1 11. 5. 1988 година
173	OESTRADIOL	лингвалети, кутија со 10 лингвалети	„Галеника” – Фармацеутско-хемијска индустрија – Београд-Земун	462/3 18. 2. 1958 година	06-78/1 11. 5. 1988 година
174	OMNIDROX	капсули, кутија со 32 капсули по 250 mg	„Крка” – Товарна здравил – Ново Место	05-6838/1-79 24. 4. 1980. година	06-2086/1 11. 5. 1988 година
175	OMNIDROX	капсули, кутија со 100 капсули по 250 mg	”	05-4704/1-79 24. 4. 1980 година	06-2085/1 11. 5. 1988 година
176	OMNIDROX	капсули, кутија со 32 капсули по 500 mg	”	05-6837/1 24. 4. 1980 година	06-2084/1 11. 5. 1988 година
177	OMNIDROX	капсули, кутија со 100 капсули по 500 mg	”	05-4705/1 24. 4. 1980 година	06-2083/1 11. 5. 1988 година
178	ORACEF	капсули, кутија со 250 капсули по 250 mg	”	05-118/1 1. 9. 1978 година	06-2081/1 11. 5. 1988 година
179	ORACEF	капсули, кутија со 250 капсули по 500 mg	”	05-177/1 1. 9. 1978 година	06-2082/1 11. 5. 1988 година

1	2	3	4	5	6
180	ORONAZOL	таблети, кутија со 60 таблети по 200 mg	"	07-1488/1 12. 8. 1983 година	06-2080/1 11. 5. 1988 година
181	OROSTERON	таблети, шишенце со 10 таблети по 5 mg	"	08-983/1-61 14. 2. 1962 година	06-2079/1 11. 5. 1988 година
182	OXETAL	таблети, кутија со 15 таблети по 30 mg	„Крка” – Товарна здравил – Ново Место	07-490/1 3. 7. 1981 година	06-2078/1 11. 5. 1988 година
183	PALITREX	сува смеса за подготвување на орална суспензија, шишенце со 10 g цефалексин (500 mg/5 ml)	„Галеника” – Фармацеутско-хемијска индустрија – Београд-Земун	05/2-4628/1-75 16. 1. 1976 година	06-79/1 11. 5. 1988 година
184	PANADON	таблети, кутија со 8 таблети по 500 mg	„Крка” – Товарна здравил – Ново Место	08-2614/1 18. 6. 1971 година	06-2077/1 11. 5. 1988 година
185	PANZYNORM FORTE	дражеи, 70 дражен	"	07-2037/1 4. 6. 1981 година	06-2076/1 11. 5. 1988 година
186	PARAFLEX	таблети, 250 x 250 mg	"	16-345/2 12. 7. 1963 година	06-2075/1 11. 5. 1988 година
187	PARAFON	капсули, 250 капсули	"	05-4127/2-68 28. 3. 1969 година	06-2072/1 11. 5. 1988 година
188	PARAFON	таблети, 30 таблети	"	0502-2745/1 27. 6. 1977 година	06-2074/1 11. 5. 1988 година
189	PARAFON	таблети, 250 таблети	"	0502-2746/1 27. 6. 1977 година	06-2073/1 11. 5. 1988 година
190	PENICILLIN	маст за очи, туба со 5 g маст	„Галеника” – Фармацеутско-хемијска индустрија – Београд-Земун	1154 26. 7. 1955 година	06-80/1 11. 5. 1988 година
191	PENTREXYL	сува супстанција за парен. примена, 10 шишенца по 250 mg	"	15/II-1559/1 15. 12. 1967 година	06-81/1 11. 5. 1988 година
192	PENTREXYL	инјекции, кутија со 50 шишенца по 250 mg	"	0502-1637/1 29. 6. 1977 година	06-82/1 11. 5. 1988 година
193	PENTREXYL	сува супстанција за парент. примена, 10 шишенца по 500 mg	„Галеника” – Фармацеутско-хемијска индустрија, Београд-Земун	15/II-1559/2 15. 12. 1967 година	06-83/1 11. 5. 1988 година
194	PENTREXYL	инјекции, 50 шишенца по 2 g	"	0502-2946/1 29. 6. 1977 година	06-84/1 11. 5. 1988 година
195	PLATIXAN	инјекции, 10 x 10 mg	„Крка” – Товарна здравил, Ново Место	07-193/1 3. 7. 1981 година	06-2068/1 11. 5. 1988 година
196	PLATIXAN	инјекции, 10 x 50 mg	"	07-192/1 3. 7. 1981 година	06-2069/1 11. 5. 1988 година
197	PREMARIN	дражен, кутија со 20 дражеи по 1,25 mg	„Галеника” – Фармацеутско-хемијска индустрија, Београд-Земун	08-3948/1 8. 9. 1971 година	06-85/1 11. 5. 1988 година

1	2	3	4	5	6
198	PROGESTERON	ампули, кутија со 5 ампули по 1 cm 10 mg	"	1739/54 28. 1. 1955 година	06-86/1 11. 5. 1988 година
199	PRONISON	таблети, кутија со 10 таблети по 5 mg	"	539/2 25. 2. 1958 година	06-88/1 11. 5. 1988 година
200	PRONISON	таблети, кутија со 250 таблети по 5 mg	"	09/586/1 8. 9. 1960 година	06-87/1 11. 5. 1988 година
201	PROSTAPHILIN-A	капсули, 104 x 250 mg	"	0502-1635/1 29. 6. 1977 година	06-89/1 11. 5. 1988 година
202	PROSTAPHILIN-A	капсули, 16 x 500 mg	"	05/2-3174/1 28. 7. 1976 година	06-90/1 11. 5. 1988 година
203	PYRAZINAMID	таблети, 500 x 500 mg	„Крка“ – Товарна здравил, Ново Место	15-50/1 30. 4. 1966 година	06-2067/1 11. 5. 1988 година
204	PYRVINIUM PAMOAT	суспензии, шишенце со 30 ml	„Алкалонд“ – Хемиска, фармацевтска, козметичка индустрија, Скопје	15/II-1540/1 12. 12. 1967 година	06-6350/1 11. 5. 1988 година
205	PYRVINIUM PAMOAT	дражеи, шишенце со 8 дражеи по 50 mg	„Алкалонд“ – Хемиска, фармацевтска, козметичка индустрија, Скопје	15/II-1541/1 12. 12. 1967 година	05-6342/1 11. 5. 1988 година
206	REMOFLEX	таблети, кутија со 20 таблети по 250 mg	„Подравка“ – Робни промет ООУР Маркетинг, Загреб	6-2307/1 18. 6. 1973 година	06-176/1 11. 5. 1988 година
207	RESERPIN	таблети, 50 x 0,1 mg	„Галеника“ – Фармацевтско-хемијска индустрија, Београд-Земун	1028 12. 7. 1955 година	06-4617 10. 5. 1988 година
208	RESERPIN	таблети, 40 x 0,25 mg	"	676 12. 7. 1955 година	06-4406/1 10. 5. 1988 година
209	RESERPIN	таблети, 100 x 2 mg	"	1318 6. 8. 1957 година	06-5366/1 10. 5. 1988 година
210	ROJAZOL	таблети, кутија со 6 таблети по 100 mg	„Подравка“ – Робни промет, ООУР Маркетинг, Загреб	05-597/1 29. 12. 1980 година	06-162/1 11. 5. 1988 година
211	ROJAZOL	таблети, кутија со 25 таблети по 100 mg	"	05-598/1 29. 12. 1980 година	06-161/1 11. 5. 1988 година
212	ROJAZOL	таблети, кутија со 100 таблети по 100 mg	"	05-599/1 29. 12. 1980 година	06-160/1 11. 5. 1988 година
213	SACCHARIN-NATRIUM	таблети, 100 x 20 mg	„Крка“ – Товарна здравил, Ново Место	08-412/1 31. 5. 1961 година	06-2066/1 11. 5. 1988 година
214	SANDOSTEN-CALCIUM	инјекции, 50 x 10 ml	"	15-5/2 23. 3. 1967 година	06-2065/1 11. 5. 1988 година
215	SARIDON	таблети, 500 табл.	„Галеника“ – Фармацевтско-хемијска индустрија, Београд-Земун	05-6219/2-69 16. 7. 1970 година	06-4959 10. 5. 1988 година
216	SPASMEX COMPOSITUM	ампули, кутија со 50 амп. по 5 ml	„Лек“ – Товарна фармацевтских индустријских изделков, Љубљана	05-4812/2-69 22. 6. 1970 година	06-9235/1 11. 5. 1988 година



1	2	3	4	5	6
217	SPASMEX COMPOSITUM	супозитории, кутија со 10 супозитории	„Лек” – Товарна фармацевтских инкемичних изделков, Љубљана	05-2819/1 31.8.1979 година	06-9238/1 11.5.1988 година
218	SPASMEX COMPOSITUM	таблети, кутија со 20 таблети	”	05-4813/1-69 22.6.1970 година	06-9236/1 11.5.1988 година
219	SPASMO-CIBALGIN	compositum дражеи, кутија со 20 дражеи	„Плива” – Фармацеутска, кемијска, прехранбена и козметичка индустрија, Загреб	05-2744/1-78 12.9.1979 година	06-6894/1 11.5.1988 година
220	SPASMO-CIBALGIN	compositum супозитории, кутија со 5 супозитории	”	05-2745/1-78 12.9.1979 година	06-6893/1 11.5.1988 година
221	STARNICILLIN	инјекции, кутија со 10 шишенца по 4 g	„Галеника” – Фармацеутско-хемијска индустрија Београд-Земун	05/2-2126/1 28.7.1976 година	06-91/1 11.5.1988 година
222	STAFOPEN	инјекции, 10 × 250 mg	„Крка” – Товарна здравил, Ново Место	0502-2830/1-77 11.5.1978 година	06-2063/1 11.5.1988 година
223	STAFOPEN	капсули, 16 × 250 mg	”	0502-2829/1-77 11.5.1978 година	06-2062/1 11.5.1988 година
224	STAFOPEN	капсули, 100 × 250 mg	”	0502-1925/1 11.5.1978 година	06-2064/1 11.5.1988 година
225	STEDIRIL D	дражеи, 3 × 21 (0,25 + 0,05) mg	”	07-1126/1 23.4.1981 година	06-2059/1 11.5.1988 година
226	STEDIRIL M	дражеи, 3 × 21 × (0,15 + 0,03) mg	”	07-1125/1 23.4.1981 година	06-2058/1 11.5.1988 година
227	STEDIRIL 50	дражеи, 21 × (0,05 + 0,125) mg	„Крка” – Товарна здравил, Ново Место	05-4792/1-80 21.10.1981 година	06-2061/1 11.5.1988 година
228	STEDIRIL 50	дражеи, 3 × 21 × (0,05 + 0,125) mg	”	05-4791/1-80 21.11.1981 година	06-2060/1 11.5.1988 година
229	STERIGAL	крем, туба со 60 g крем	„Галеника” – Фармацеутско-хемијска индустрија Београд-Земун	07-2115/1 18.5.1981 година	06-92/1 11.5.1988 година
230	STREPTOKSAZOL	таблети, кутија со 50 таблети	„Плива” – Фармацеутска, кемијска, прехранбена и козметичка индустрија, Загреб	16-145/1 24.7.1963 година	06-7537 10.5.1988 година
231	SULAX	капсули, кутија со 24 капсули	„Галеника” – Фармацеутско-хемијска индустрија Београд-Земун	05-3719/1-79 4.1.1980 година	06-93/1 11.5.1988 година
232	SUPRISTOL	суспензии, 60 ml (40 + 200) mg/ml	„Крка” – Товарна здравил, Ново Место	05/2-2582/1 29.7.1976 година	06-2057/1 11.5.1988 година
233	SUPRISTOL ZA OTROKE	таблети, 12 × (20 + 100) mg	”	05/2-2580/1 29.7.1976 година	06-2056/1 11.5.1988 година
234	SUPRISTOL	таблети, 12 × (80 + 400) mg	”	05/2-2581/1 29.7.1976 година	06-2055/1 11.5.1988 година
235	SYNOPEN	ампули, кутија со 5 амп. од 20 mg	„Плива” – Фармацеутска, кемијска, прехранбена и козметичка индустрија, Загреб	08-1606/1-71 14.1.1972 година	06-7538 10.5.1988 година

1	2	3	4	5	6
236	TALPICIL	таблети, кутија со 16 таблети по 250 mg	„Крка“ – Товарна здравил, Ново Место	07-4824/1 3.12.1982 година	06-2133/1 11.5.1988 година
237	TALPICIL	таблети, 100 × 250 mg	„Крка“ – Товарна здравил, Ново Место	07-4827/1-81 3.12.1982 година	06-2134/1 11.5.1988 година
238	TALPICIL	таблети, 16 × 500 mg	”	07-4826/1-81 3.12.1982 година	06-2135/1 11.5.1988 година
239	TALPICIL	таблети, 100 × 500 mg	”	07-4825/1-81 3.12.1982 година	06-2136/1 11.5.1988 година
240	TAMETIL	супозитории, за деца, 6 × 10 mg	”	0501-6191/1-79 26.12.1981 година	06-2138/1 11.5.1988 година
241	TAMETIL	супозитории, за деца, 6 × 30 mg	”	0501-6841/1-79 26.12.1981 година	06-2139/1 11.5.1988 година
242	TAMETIL	таблети, 100 × 10 mg	”	0501-6190/1-79 26.12.1981 година	06-2137/1 11.5.1988 година
243	TESTOSTERON DEPO	инјекции, кутија со 1 ампула по 50 mg	„Галеника“ – Фармацеутско-хемијска индустрија Београд-Земун	09-3048/1 15.9.1959 година	06-94/1 11.5.1988 година
244	TESTOSTERON DEPO	инјекции, кутија со 1 ампула со 1 ml по 100 mg	”	09-3047/1 15.9.1959 година	06-95/1 11.5.1988 година
245	TESTOSTERON DEPO	инјекции, кутија со 1 ампула со 1 ccm по 250 mg	”	09-3052/1 15.9.1959 година	06-96/1 11.5.1988 година
246	THIOTAL	маслен раствор, шишенце со 125 g	„Алкалоид“ – Хемијска, фармацевтска, козметичка индустрија, Скопје	6-3318/1-73 1.3.1974 година	06-9434/1 11.5.1988 година
247	TOLBUSAL	таблети, 20 × 0,5 g	„Крка“ – Товарна здравил, Ново Место	1495 6.8.1957 година	06-2141 11.5.1988 година
248	TOLBUSAL	таблети, 250 × 0,5 g	„Крка“ – Товарна здравил, Ново Место	1497 6.8.1957 година	06-2140/1 11.5.1988 година
249	TORECAN	дражеи, шишенце со 250 дражеи по 6,5 mg	”	15-304/3 7.4.1966 година	06-2142/1 11.5.1988 година
250	TRASYLOL	ампули, кутија со 25 ампули од 10 ml по 100.000 K.I.J.	Произвођач: „Вауер АГ“, Лeverкусен Заступник: „Вауер-Рнагта“ Југославија – Товарна фармацевтских ин кемичних izdelков, Љубљана	06-3377/1-84 25.12.1985 година	06-5687 10.5.1988 година
251	UROGRAM	таблети, шишенце со 28 таблети по 0,5 g	„Плива“ – Фармацеутска, кемијска, прехранбена и козметичка индустрија, Загреб	05-2585/1 9.6.1969 година	06-7539 10.5.1988 година
252	UROSENSIL	таблети, шишенце со 40 таблети	„Алкалоид“ – Хемијска, фармацевтска, козметичка индустрија, Скопје	08-584/1-61 17.9.1962 година	06-6351/1 11.5.1988 година
253	VENTER	таблети, 100 × 1 g	„Крка“ – Товарна здравил, Ново Место	07-1450/1 12.8.1983 година	07-2143/1 11.5.1988 година
254	VITAMIN B <sub>1</sub>	ампули, кутија со 50 ампули од 1 ccm	”	277/2 3.2.1958 година	06-2099/1 11.5.1988 година

1	2	3	4	5	6
255	VITAMIN B <sub>1</sub>	ампули, кутија со 50 ампули од 2 ccm	"	09-597/1 22.10.1960 година	06-2100/1 11.5.1988 година
256	VITAMIN C	таблети, 20 таблети	"	328/2 7.2.1958 година	06-2101/1 11.5.1988 година
257	VITAMIN C	ампули, 10 x 5 ccm	„Крка“ - Товарна здравил, Ново Место	326/2 7.2.1958 година	06-2103/1 11.5.1988 година
258	VITAMIN C	таблети, кутија со 250 таблети	"	329/2 7.2.1958 година	06-2102/1 11.5.1988 година
259	VITAMIN C	ампули, 50 x 5 ccm	"	327/2 7.2.1958 година	06-2104/1 11.5.1988 година
260	VITAMIN C	таблети, кутија со 20 таблети по 500 mg	„Галеника“ - Фармацеутско-хемијска индустрија Београд-Земун	15-166/1 23.4.1966 година	06-97/1 11.5.1988 година

Бр. 06-2902  
4 октомври 1988 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за  
труд, здравство и социјална  
политика,  
д-р Јанко Обочки, с. р.

Страна

## СОДРЖИНА:

	Страна		Страна
934. Закон за супергаранција на федерацијата за обврските на Љубљанска банка - Здружена банка Љубљана, како гарант по заемот од Европската инвестициона банка за делумно финансирање на изградбата на тунелот „Караванки“ - II фаза	1809	939. Одлука за усвојување на иницијативата Собранието на СФРЈ да биде учесник во склучувањето на Општествен договор за финансирање на железничката инфраструктура	1812
935. Закон за супергаранција на федерацијата за обврските на Здружена банка на Хрватска, Загреб, како гарант по IV заем од Европската инвестициона банка за делумно финансирање на изградбата на одделни делници на трансјугословенскиот Автопат „Братство-Единство“	1809	940. Одлука за усвојување на иницијативата Собранието на СФРЈ да биде учесник во склучувањето на Општествен договор за намалување на учеството на средствата за општоопштествените и заедничките потреби во националниот доход	1812
936. Закон за супергаранција на федерацијата за обврските на Стопанска банка - Здружена банка Скопје, како гарант по IV заем од Европската инвестициона банка за делумно финансирање на изградбата на одделни делници на трансјугословенскиот Автопат „Братство-Единство“	1810	941. Одлука за измени на Одлуката за утврдување на средствата за регрес за вештачки ѓубрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе за 1988 година	1812
937. Закон за супергаранција на федерацијата за обврските на Здружена Белградска банка, Белград како гарант по IV заем од Европската инвестициона банка за делумно финансирање на изградбата на одделни делници на трансјугословенскиот Автопат „Братство-Единство“	1810	942. Одлука за разрешување на секретарот на Советот на федерацијата	1812
938. Закон за измени и дополнења на Законот за Сојузната пазарна инспекција	1811	943. Одлука за разрешување на член на Сојузниот совет за заштита на уставниот поредок	1813
		944. Правилник за измена на Правилникот за метролошките услови што мораат да ги исполнуваат мерилата за топлотна енергија	1813
		945. Правилник за метролошките услови за лабораториски мерила за гасови	1813
		946. Правилник за надоместите за јавно изведување и соопштување на музички дела во јавноста	1816
		947. Список на готови лекови, форми или пакувања на готови лекови за кои е донесено решение за укинување на одобрието за пуштање во промет од 1 јануари до 30 јуни 1988 година	1821

НОВО!

НОВО!

ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ  
ВО БИБЛИОТЕКАТА „ПРОПИСИ НА СР СРБИЈА”

**ЗАКОН  
ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕТО И НА ДРУГИ  
ОРГАНИ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД**  
**ЗАКОН  
ЗА РЕФЕРЕНДУМОТ И ДРУГИТЕ ФОРМИ НА ОДЛУЧУВАЊЕ  
СО ЛИЧНО ИЗЈАСНУВАЊЕ**

*Приредил: ЗВОНИМИР БАНДИЌ  
Рецензент: ТОМИСЛАВ РАЛЧИК*

Одредбите на Законот за избор на органи на управувањето и на други органи во организациите на здружен труд во поглед на изборот и отповикот на делегати во работничкиот совет на основната организација на здружен труд се применуваат и на работните заедници во органите на општествено-политичките заедници, самоуправните интересни заедници, банките, заедниците за осигурување и други општествени организации и здруженија на граѓаните, така што корисно ќе им послужат на сите оние што се грижат за спроведувањето на овие одредби.

Во Законот за референдумот и другите форми на одлучување со лично изјаснување се внесени најновите измени и дополненија објавени во „Службен гласник на СР Србија”, бр. 17 од 5 мај 1988 година.

Книгата е печатена со кирилица.

**Цена 5.000**

**Порачки прима: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1,  
Поштенски фах 226, телефон 651-840, телекс 11756**



НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ  
11000 Белград, Ј. Ристиќа 1

## ПОРАЧКА

Со ова неотповикливо порачуваме:

Закон за избор на органи на управувањето и Закон за референдумот \_\_\_\_\_ парч.

Адреса и жиро-сметка на порачувачот: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
/број на жиро-сметката/



Плаќање на сметките во законски рок. Физички лица со плаќање при преземањето.  
Во случај на спор надлежен е соодветниот суд во Белград.

Во \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 198\_\_\_\_\_

/М.П./

Потпис на порачувачот,  
\_\_\_\_\_